

**ШУМАРСКИ ПРЕГЛЕД**  
**ОРГАН НА СОЈУЗОТ НА ИНЖЕНЕРИ И ТЕХНИЧАРИ ПО  
ШУМАРСТВО И ИНДУСТРИЈА ЗА ПРЕРАБОТКА НА ДРВОТО  
ВО СР МАКЕДОНИЈА**

---

**REVUE FORESTIÈRE      JOURNAL OF FORESTRY**  
**ORGAN DE L'ALLIANCE      ORGAN OF THE ALLIANCE**  
**DES FORESTIERS DE LA      OF FORESTERS OF THE**  
**RS DE MACÉDOINE      SR OF MACEDONIA**

---

**УРЕДНИШТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА: СКОПЈЕ, АВТОКОМАНДА  
— ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ — Тел. 239-033**

---

Списанието излегува двомесечно. Годишна претплата: за организации на здружен труд 200,00 дин., за инженери и техничари, членови на СИТШИПД 20,00 дин., за работници, пом. технички шумарски службеници, ученици и студенти 10,00 дин., за странство 10 \$ УСА. Пооделни броеви за членовите на СИТШИПД 8,00 дин., за други 12,00 дин. Претплатата се плаќа на жиро с-ка 40100-678-794 Скопје, со назначување — За „Шумарски преглед“. Сработката не се хонорира. Ракописите не се враќаат. Огласите се печатат по тарифа. Печатењето на сепарите се врши бесплатно за 20 примероци.

**Редакциски одбор:**

Д-р инж. Велко Стефановски, Д-р инж. Радослав Ризовски  
Д-р инж. Секула Мирчевски, Инж. Тајо Груевски  
и М-р инж. Блажо Димитров

Одговорен уредник: Д-р инж. Велко Стефановски

Технички уредник: М-р инж. Блажо Димитров

Лектор: Милица Каламчева

Во финансирањето на печатењето на списанието учествува и Заедницата за научни дејности на СРМ

# ШУМАРСКИ ПРЕГЛЕД

ОРГАН НА СОЈУЗОТ НА ИНЖЕНЕРИТЕ И ТЕХНИЧАРИТЕ ПО  
ШУМАРСТВО И ИНДУСТРИЈА ЗА ПРЕРАБОТКА  
НА ДРВОТО ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Година XXVI      Скопје, 1978      Број 3—4      Мај — Август

## СОДРЖИНА

CONTENTS — TABLE DES MATIÈRES — СОДЕРЖАНИЕ — INHALT

1. Д-р М. КУШЕВСКА, М-р Б. ИВАНОВ, М-р Л. ДОНЕВСКИ:  
Пораст на популацијата на боровиот четник (*Thaumatomoea pityocampa Schiff.*), во Македонија (Генерација 1976/77—1977/78 година) — — — — — Increase of population of the pine processionary (*Thaumatomoea pityocampa Schiff.*) in Macedonia (Generation 1976/77—1977/78 year) 3
2. Д-р К. ХАЦИ-ГЕОРГИЕВ, Д-р Д. ИВАНОВ:  
Дрвопродуктивната способност на нискостеблениите букови насади од Маврово, Китка, Лева Река и Кажани — — — — — Reproduktivna способность воспроизведения древесины низкоствольных буковых насаждений на Маврово, Китка, Левой Реке и Кажани 24
3. М-р Б. ДИМИТРОВ:  
Анализа на некои податоци за економското значење и нужноста на транспортот на дрво по реките во Македонија во минатото — Analyse an einigen Angaben fur oekonomische Bedeutung und notwendigkeit des Holztransports an Fluessern in Mazedonien in der vergangenheit 34
4. М-р Р. КЛИНЧАРОВ:  
Зависноста на вибраирањето на пиловиот лист и квалитетот на режењето кај лентовидната пила-трупчара од висината на режењето и дебелината на штиците — — — — — The dependence of vibration of saws leaf and the quality of the cut of a band-saw for logs of the height of the cutting and the thickness of the planks 44
5. Инж. М. ЈАНЧЕСКИ, инж. Л. ТАНЕВСКИ:  
Некои наши сознанија од стопанисувањето со црнборовите и белборовите насади во Витолишкиите шуми (Методи и услови на обнова) — — — — — Noj Certains connoissances avec le tritement des pins blancs et noirs des bois de Vitoliche (Methodes et conditions de renonvellement) 58

6. Д-р М. АРСОВСКИ:

Големината на лажната срцевина и дебелината на кората кај буковите стебла во шумите на Кожув, Козјак и Таждиште — — —  
Size of false heart and thickness of bark an the stems of beech trees  
of the virgin forest of the monteains Kozuv, Kozjak and Tajmište

68

СООПШТЕНИЈА

7. Д-р Д. КРСТЕВСКИ: Меѓународен симпозиум на тема „Технологија и механизација на пушумувањето во планинските предели“ — — — — —  
80
8. М-р Б. ДИМИТРОВ: XIII Републички собир на шумските работници од СР Македонија — — — — —  
81
9. Инж. К. АНГЕЛОВ: Од Собранието на меѓуопштинското друштво на СИТШИПД за општините Кавадарци и Неготино — — —  
83

80

81

83

НОВИ КНИГИ

10. М-р Б. ДИМИТРОВ: Проф. Д-р инж. Митко ЗОРБОСКИ „Економика на шумскостопанските и дрвноиндустриските ОЗТ“ — — —  
84

84

Др. Милка КУШЕВСКА — Скопје

Мр. Благој ИВАНОВ — Скопје

Мр. Лазар ДОНЕВСКИ — Скопје

## **ПОРАСТ НА ПОПУЛАЦИЈАТА НА БОРОВИОТ ЧЕТНИК (THAUMATOREA RITUOSAMPA SCHIFF.) ВО МАКЕДОНИЈА (ГЕНЕРАЦИЈА 1976/77 — 1977/78 ГОДИНА)**

### **1. Вовед**

Боровиот четник, како еден од најопасните дефолијатори на борот, е познат уште од најстари времиња. Меѓутоа, повеќето монографски студии, придонеси со еколошки проучувања и по-датоци за механичкото, хемиското и биолошкото ограничување на популацијата на овој штетник се објавени по подигањето интензивни борови култури, кои даваат абондантни услови за брзо и интензивно ширење. Како резултат на неговото бројно присуство, во рамките на една флукутациона крива од перманентен тип, доаѓа до редукција на асимилационата површина со соодветно смалување на метаболистичките процеси и физиолошко ослабување на боровите садници. Последици на парцијалната или тоталната дефолијација, секако, се загубите во прирастот, што носи и одреден негативен економски ефект.

Како изразит стенотермен тип, боровиот четник е карактеристичен за медитеранското и субмедитеранско подрачје (Андроик, 1968). Во Македонија овој штетник е перманентно присутен во боровите насади на субмедитеранските и континенталните региони, а е проучуван само делумно (Серафимовски, 1959 и Хади Ристова, 1972). Последните неколку години, на одделни локалитети, се регистрирани локални пренамножувања, кои, со поголем или помал интензитет на нападот, индицираат на општ пораст на популацијата, во кој не е вклучен само дел од Источна Македонија. Ова е една од причините за активизирање на биолошките проучувања на боровиот четник кај нас.

Густината на популацијата на штетникот е утврдена преку методски поставените и системските изведувани двогодишни испитувања (1976—1978 година). Изнесувањето на првите запазувања и резултати има карактер на претходно соопштение.

## 2. ДОСЕГАШНИ ПРОУЧУВАЊА

Првите сознанија за постоењето на боровиот четник се тесно поврзани со воспалувањето на слузниците и уртикарија на кожата што ја предизвикуваат токсофорите на неговите гасеници. Во 200-та година пред н.е. Dioskorid, а во 20-та година пред н.е. Plinije (според Lapie, 1923) цит. Androić (1957) спомнуваат дека штетникот е раширен во медитеранските предели.

Во текот и кон крајот на XIX в.: Altun (1851), Ratzeburg (1840), Müller (1887) и Judeich — Nitsche (1895) го опишуваат за условите на Германија.

Околу 1921 — 1922 година Dufrenoy, а по него и Fabre абјавуваат исцрпни студии: првиот — за присутната бактериоза, а вториот — за биолошките особености на неговиот развоен циклус.

Повеќе еколошки студии се напишани и објавени во Италија: Furlani (1946), Binaghi (1947), Antoniogiovanni (1947), Pepe (1851), Pavan (1851), Tiraboschi (1852) и Франција: Grison (1952) и Biliotti (1954).

Понови биоеколошки проучувања се вршени пред сè во медитеранските земји каде што боровиот четник е неизоставен член на боровите биоценози. Голем број еминентни ентомологи: Castelao Vaz, Biliotti, Arru, Androić, Kailidis, Malazgirt, Halperin, Ramanyk, учесници на VI Меѓународен шумарски конгрес во Мадрид, во своите реферати, публикувани во 1966 година нёдвоносмислено потенцираат дека меѓу малиот број перманентни и опасни штетници во боровите насади приматот му припаѓа на боровиот четник.

Неговите повремени каламитетни намножувања се причина за експериментирање и во областа на ограничувањето на неговата популација со применување на механички, хемиски и биолошки методи, кои, особено последните, се повод за бактериолошки, виролошки и др. видови испитувања (Grison, Maury, Vago — 1959, Kailidis — 1962 Moore, Halperin, Navon — 1962, Sidor — 1965).

Кратки морфолошки описи со податоци за биономијата на боровиот четник постојат во повеќе шумарски ентомологии (Cescioni — 1924, Della Beffa — 1922, Barbev — 1925, Živojinović — 1946, Kovačević — 1956 и т.н.).

Во Југославија боровиот четник е испитуван од: Langhoffer (1927 — за условите на Приморје; Beltram (1947) — смалување на асимилационата површина со последиците од настанатиот голобрст; Kovačević (1947 и 1949) — јајчени паразити; Vajda (1946) — интензитет на нападот во Хрватска; Барик (1951) и Kafol (1951) — за Словенија, а Živojinović (1948) — за Србија.

### 3. МЕТОДИ НА РАБОТА

Во текот на двете експериментални години биоеколошките проучувања на боровиот четник во Македонија се изведувани во природни и експериментални услови.

Стационарни огледни површини се лоцирани во боровите насади на локалитетите: Ботун, Мешеишта и Завој (Охридско), Дихово (Битолско), Јавнати Камења, Калница и Катуниште (Кавадаречко), Истевник и Панчарево (Делчевско) и Дингот (Гевгелија).

Со маршрутна метода се регистрирани локалитетите: Буково, Калина Чешма и Длабок Дол (Битолско), Косел, Велгоште и Требениште (Охридско).

Изборот на локалитетите е диктиран од присуството и популационата густина на штетникот, а по потреба тие се менувани.

Поради послабата популационна застапеност на боровиот четник во локалитетите Јавнати Камења и Калница стационарната огледна површина е преместена во боровите насади на локалитетот Катуниште, на сса 2 км од старата одгледна површина.

Стационарната огледна површина во локалитетот Ботун е земена дополнително, како евентуална замена за локалитетот Мешеишта поради смалената густина на популацијата на штетникот по извршеното механичко чистење на гасеничните гнезда.

Испитувањата во 1976 година се почнати на 28 април, а во 1977 — на 30 март, со регистрирање на биолошкиот циклус на боровиот четник во стадиум гасеница — гасенички гнезда и со истовремено контролирање на популационата намноженост на сите стационарни одгледни површини. Покрај показателите за бројот на запредените гнезда по стебло, евидентирани се височината и експозицијата на запредувањето, како и староста на ненападнатите и нападнатите борови стебла. Собрани се вкупно 158 гасенични гнезда.

За следење на понатамошниот тек на биолошкиот циклус на боровиот четник гнездата се сепарирали по локалитети и поставени во инсектариум — во кафези и во дрвени касети (80 x 50 x 20 см) со земја на дното, за кукулење, и борови гранчиња, за исхрана. Секоја касета е покриена со диоленска мрежа, која не ја спречува природната аерација во „затворениот простор“, а гасениците се оневозможени да го напуштат огледот.

Од одделни локалитети: Истевник, Мешеишта и Завој (август, 1976 година) донесени се положени јајчени легла од генерацијата 1976/77 за следење во експериментални услови. Исто така, се собрани и донесени (Буково, Дихово и Дингот, септември 1976 година) запредени гасеници од II гасеничен степен. Во условите на инсектариумот, во одделни кафези е следено нивното понатамошно преслекување.

Кон крајот на ноември 1976 година, собрани се по 10 до 20 гасенични гнезда од близката околина на сите стационарни огледни површини. За овие гасеници, за донесените гнезда со гасеници од II гасеничен степен, како и за испилените гасеници од донесените јајчени легла, во условите на инсектариумот е следен текот на зимувањето. По завршувањето на дијапаузата и на процесот на кукулењето во земја, со броенje на запредените кокони, утврден е просечниот број на гасеници по гнездо, при што се земени предвид и угинатите гасеници, евидентирани при отворањето на гнездата.

Во следната, 1977 година, просечниот број на гасеници по гнездо за генерацијата 1977/78 е пресметан како средна вредност на живи и угинати гасеници од по 5 гасенични гнезда донесени од околината на секоја стационарна огледна површина во временскиот период октомври 1977 — јануари 1978 година.

За сите испитувања, за секој локалитет одделно, воден е евидентен дневник, што овозможува објективно следење на реактивната адаптивна способност и однесување на штетникот.

#### 4. РЕЗУЛТАТИ

Според методската поставеност, биоеколошките проучувања на боровиот четник, во својот најголем дел, опфаќаат следење на популационата динамика на штетникот. Во двете експериментални години испитувањата, календарски, почнуваат и завршуваат со процесот на дијапауза.

##### 4. 1. Генерација 1976/77

Контролирањето на бројната застапеност на боровиот четник од генерацијата 1976/77, на стационарните огледни површини, е завршено во почетокот на април 1977 година.

###### 4. 1. 1 Број на нападнати стебла

Во временскиот интервал од 30 март до 7 април 1977 година на осумте локалитети е извршена регистрација на ненападнатите и нападнатите стебла од боров четник со евидентирање на бројот на гнездата по стебло. Контролирани се вкупно 3332 борови стебла. Од нив 70,9% или 2361 се поштедени од нападот на боровиот четник, додека 29,1% или 971 стебло се со запредени гасенични гнезда.

Што се однесува за бројот на нападнатите стебла по локалитети, највисок процент од 57,7% е пресметан за стационарната огледна површина на локалитетот Завој, а најнизок, од

3,7% — за локалитетот Ботун. Високи проценти по однос на нападнатите стебла од четникот се евидентирани за локалитетот Истевник и не многу оддалечениот од него локалитет Панчарево. Во првиот 51,2%, а во вториот — 34,4% од сите стебла се нападнати. И двата проценти зборуваат за доста голем зафат на нападот. Нешто поретка, средна, е застапеноста на штетникот во локалитетите: Дингот, Катуниште (наместо Јавната Камења) и Мешеиште со 26,9%, 23,8% и 21,4% нападнати стебла, додека во локалитетот Дихово бројот на нападнатите стебла во однос на ненападнатите е доста мал или гнезда од боров четник се наоѓаат скоро на секое 10-то стебло.

#### 4. 1. 2. Број на гнезда по нападнато стебло

Според податоците изнесени во табела бр. 1 најголем просечен број на запредени гнезда по нападнато стебло е евидентиран за стационарната огледна површина на локалитетот Завој (1,41), а најмал — за локалитетот Дингот (0,79). На стационарните огледни површини во другите локалитети е регистрирано

БРОЈ НА ЗАПРЕДЕНИ ГНЕЗДА ПО СТЕБЛО ОД БОРОВ ЧЕТНИК ЗА ГЕНЕРАЦИЈАТА 1976/77 год.

Табела бр. 1

Локалитет	Вкупен број на стебла	Ненападнати стебла	Нападнати стебла				
			Број	% на нападнати стебла	Број на гнезда	макс. гнезда по стебло	Просек на гнезда по нападнати стебла
Ботун	725	698	27	3,7	30	2	1,1
Мешеиште	220	173	47	21,4	53	3	1,13
Завој	778	329	449	57,7	633	6	1,41
Дихово	171	142	29	16,9	36	2	1,24
Катуниште (Јавната камења)	591	450	141	23,8	148	2	1,05
Панчарево	154	101	53	34,4	61	4	1,15
Истевник	158	77	81	51,2	103	4	1,27
Дингот	535	391	144	26,9	114	14	0,79
Вкупно:	3332	2361	971	29,1	1178	14	1,2

просечно по едно гнездо на нападнато стебло, со тоа што просечниот максимум и минимум од 6,67 односно 0,4 гнезда по стебло се евидентирани во локалитетот Дингот. Во рамките на анализа за секоја стационарна огледна површина одделно локалитетот Дингот се карактеризира, односно издвојува, со необично голема флексибилност на запредените гасенични гнезда по стебло. Исто така, контрастни вредности за просечниот број на гнезда

по стебло, за одделните групации на борови стебла во редови се евидентирани за локалитетот Истевник, додека во локалитетите Завој и Дихово, просечните вредности се приближно изедначени.

#### 4. 1. 3. Број на запредени гасеници по гнездо

Пресметувањето на просечниот број запредени гасеници по гнездо е важен појдовен показател за споредувањето на бројната намноженост на боровиот четник за двете генерации 1976/77 и 1977/78 и тоа во ист период од биолошкиот циклус — во процес на дијапауза.

Треба да се нагласи дека заради добивање на просечниот број на запредени гасеници по гнездо, за генерацијата 1976/77, е користен и бројот на запредени гасеници по гнездо за гасениците: а) испилени од јајчени легла во лабораториски услови и б) испилени од јајчени легла во природни услови, а донесени за следење на нивниот понатамошен тек. И едните и другите се поставени и испитувани во условите на инсектариумот. На овој начин пресметаниот просечен број за запредени гасеници по гнездо е прикажан во tabela бр. 2.

Анализата на изнесените податоци покажува дека највисок просек од 273,4 запредени гасеници во гнездо е регистриран за стационарната огледна површина во локалитетот Завој, а нешто понизок — 218,0 во единственото гнездо донесено од локалитетот Буково. Најмал просечен број на запредени гасеници по гнездо е пресметан за стационарната огледна површина на локалитетот Истевник (76,6). Во локалитетите Ботун и Дингот со-

#### ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ГАСЕНИЦИ ОД БОРОВ ЧЕТНИК ПО ГНЕЗДО ЗА ГЕНЕРАЦИЈА 1976/77-год.

Табела бр. 2

Локалитет	Датум на донесување	Број на гнезда и јајчени зда и јајчени легла		Број на гасеници	Просек на гасеници по гнездо
		на гнезда	ни легла		
1	2	3	4	5	
1. Завој	17. 8. 1976	1		82	
	6. 9. 1976	1		79	
	19. 11. 1976	2		302	
	19. 11. 1976	18		5552	
			22	6015	273,4
2. Мешнеште	16. 8. 1976		2	69	
	16. 8. 1976		1	129	
	18. 11. 1976		2	96	
	18. 11. 1976		8	1328	
			13	1613	124,1


1	2	3	4	5
3. Дихово	22. 9.1976 19. 11.1976 19. 11.1976	1 2 10	155 143 1344	
		13	1642	126,3
4. Јавните камења	25. 11.1976 25. 11.1976	2 8	297 1353	
		10	1650	165,0
5. Истевник	12. 8.1976 6. 9.1976 24. 11.1976 24. 11.1976	1 1 2 8	168 189 98 464	
		12	919	76,6
6. Дингот	23. 9.1976	1	97	97
7. Ботун	18. 11.1976 18. 11.1976	2 8	154 728	
		10	882	88,2
8. Буково	22. 9.1976	1	218	218
Вкупно:		82	13.036	

одветните просеци се нешто повисоки, односно 88,2 и 97,0. На другите три локалитети: Мешеиншта, Дингот и Јавнати Камења просечните броеви на гасениците во гнезда претставуваат приближно половина меѓу напредозначениот највисок и најнизок просек, со тоа што на последниот локалитет тој број е нешто поголем (соодветно 124,1, 126,3 и 165,0).

Оваа анализа, надополнета со коментираниот број на запредени гасеници по стебло, може да послужи како основа за појаснување на популационата намноженост на боровиот четник во 1977 година.

#### 4. 1. 4. Експозиција на запредените гнезда

Вкупниот број од 1178 гасенични гнезда се тријажирани по локалитети и според експозицијата на запредувањето (Таб. бр. 3). Најголем број гнезда (51,6%) се наоѓани на терминалниот врв, што уште повеќе ја потенцира опасноста од боровиот четник како штетник, граф. 1. Најповолна експозиција за запредување на гасениците е јужната, на која се регистрирани 18,8% од сите гнезда. Западната експозиција, со 16,0% запредени гнезда, исто така е поволна. Послабо е користена источната (10,4%), додека северната експозиција е најмалку погодна за запредување (3,2%).



**4. 1. 5. Популациона намноженост на боровиот четник преку гасениците запредени во гнезда.**

Популационата застапеност на боровиот четник, генерација 1976/77 година, по стационарните огледни површини на сите локалитети е анализирана, како што е изнесено во табела бр. 4 врз основа на компонентите: а) евидентираниот вкупен број и бројот на нападнатите борови стебла; б) бројот на 1178 регистрирани гнезда; в) просечниот број на запредени гасеници по гнездо, пресметан за вкупно 13.036 гасеници, одгледувани во експериментална средина (Таб. бр. 2) со соодветното парцијално учество на гасениците од секој локалитет одделно.

**ЕКСПОЗИЦИЈА НА ЗАПРЕДЕНИ ГНЕЗДА ОД БОРОВ ЧЕТНИК ЗА ГЕНЕРАЦИЈА 1976/77 год.**

Табела бр. 3

Локалитет	Експозиција на запредени гнезда															
	Исток	Запад	Север	Југ	Терминални	Вкупно	Број	%	Број	%	Број	%	Број	%	Број	%
1. Ботун	—	—	6	20,0	—	—	2	6,7	22	73,3	30	100				
2. Мешеиште	8	15,0	5	9,4	2	3,8	11	20,8	27	51,0	53	100				
3. Завој	76	12,0	118	18,6	19	3,0	117	18,4	303	48,0	633	100				
4. Дихово	1	2,8	3	8,3	1	2,8	7	19,4	24	66,7	36	100				
5. Катушиште (Јавната камења)	3	2,3	16	10,7	—	—	10	6,7	119	80,3	148	100				
6. Панчарево	8	13,1	7	11,5	3	5,9	9	14,8	34	55,7	61	100				
7. Истевник	20	19,4	16	15,5	8	7,8	26	25,2	33	32,1	103	100				
8. Дингот	6	5,3	18	15,8	5	4,4	39	34,2	46	40,3	114	100				
Вкупно:	122	10,4	189	16,0	38	3,2	221	18,8	608	51,6	1178	100				

**ПОПУЛАЦИОНА НАМНОЖЕНОСТ НА БОРОВИОТ ЧЕТНИК ПРЕКУ ГАСЕНИЦИТЕ ЗАПРЕДЕНИ ВО ГНЕЗДА ЗА ГЕНЕРАЦИЈАТА 1976/77 год.**

Табела бр. 4

Локалитет	Број на гнезда	Просечен број на гасеници по гнездо	Вкупно гасеници	Вкупен број на стебла	Број на гасеници по стебло	Нападнати стебла	Број на гасеници по нападнати стебло	1	2	3	4	5	6	7	8
								1	2	3	4	5	6	7	8
Мешеиште	53	124,1	6577,3	220	29,9	47	139,9								
Завој	633	273,4	173062,2	778	222,4	449	385,4								
Дихово	36	126,3	4546,8	171	26,2	29	156,8								

1	2	3	4	5	6	7	8
Катуниште							
(Јавнати камења)	148	165,0	24420,0	591	41,3	141	173,2
Панчарево*	61	76,6	4672,6	154	30,3	53	88,2
Истевник	103	76,6	7889,8	158	49,9	81	97,4
Дингот	114	97,0	11058,0	535	20,7	144	76,8
Ботун	30	88,2	2646,0	725	3,6	27	98
Вкупно:	1178		234872,7	3332		971	

Без оглед на тоа на кој начин се комбинираат компонентите за пресметување на густината на популацијата на боровиот четник, резултатите покажуваат дека тој е најбројно застапен во локалитетот Завој. Со сведувањето на податоците за стационарната огледна површина на овој локалитет, со 633 регистрирани гасенички гнезда, пресметаниот вкупен број на запредени гасеници изнесува 173.062,2. Ако се има предвид дека стационарната огледна површина е само дел од комплексот борови насади, може да се претпостави колку е голема зафатнината на нападот од боровиот четник на овој локалитет.

Пониска популациона застапеност на четникот е евидентирана за локалитетот Катуниште (Јавнати Камења). За стационарната огледна површина на овој локалитет е регистрирано присуството на 24.420 запредени гасеници. Вкупниот број на евидентираните гнезда претставува сса 1/4, а бројот на вкупно запредените гасеници сса 1/7 од вредностите на соодветните показатели, пресметани за стационарната огледна површина на локалитетот Завој. Тоа значи дека густината на популацијата на штетникот во Катуниште не држи чекор со бројната намноженост во локалитетот Завој. Ако се продолжи со овој начин на анализирање и за локалитетот Дингот, каде што се пресметани вкупно 11.050 гасеници запредени во 114 гасенички гнезда, ќе се заклучи дека во однос на спомнатиот локалитет Завој вкупниот број на гасеници овде е сса 16 пати помал, а сса 6 пати е помал бројот на запредените гасенички гнезда. Тоа значи дека присуството на четникот на овој локалитет е уште помало и т.н. и за другите локалитети каде што може да се проследи еден десцедентен тек:

- за Истевник соодветните односи се 1/22 и 1/6;
- за Мешеиште соодветните односи се 1/26 и 1/12;
- за Панчарево соодветните односи се 1/37 и 1/10;
- за Дихово соодветните односи се 1/38 и 1/18 и
- за Ботун соодветните односи се 1/65 и 1/21.

\* Условно ако од Истевник се примени просекот за гасеници по гнездо.

Бројот на регистрираните гнезда и на вкупно запредените гасеници зависи од популационата намноженост на штетникот, која е различна за секоја средина поради различните еколошки услови, со исклучок на трофичкиот елемент, богато присутен на секој локалитет. Од голема важност за различниот градационен степен на популационата густина е зоналната климатска припадност на локалитетот во кој е лоцирана стационарната огледна површина.

Бидејќи податоците изнесени во табела бр. 4 се обработени по локалитети интересно е да се проследи популационата намноженост на боровиот четник за генерацијата 1976/77 преку сумираниите резултати за сите 8 локалитети.

Квантумот на гасеници на штетникот од таа генерација (73,3%) е сконцентрисан на локалитетот Завој. Остатокот од 26,3%, ако се анализира како целина, е распореден: 39,5% — во Катуниште, 17,9% — во Дингот и 42,6% — во другите локалитети. Оваа положба потекнува пред сè од големиот број гасенички гнезда и повисокиот просечен број запредени гасеници по днезда на спомнатите локалитети. Од вкупно 3332 контролирани стебла, гнезда од боров четник се регистрирани на 971 стебло, односно на 29,1%, што значи дека сса 1/3 од боровите стебла во контролираните локалитети се нападнати од овој штетник. Од друга страна, бројот од 241,2 гасеници по нападнатото стебло покажува дека на секое од овие стебла има просечно по едно „богато“ гнездо од боров четник, или по едно многу помало — со 70,5 гасеници, ако се тие распоредени на сите стебла од вкупно контролираната површина.

Треба да се нагласи дека вака пресметаната популациона намноженост на боровиот четник од 234.872,7 гасеници за сите контролирани стационарни огледни површини, не е намалена за процентот на редукцијата што ја врши, комплексно и комбинирано, сплетот од абиотски и биотски фактори на секоја еколошка средина.

#### 4. 2. Генерација 1977/78

Популационата намноженост на боровиот четник во оваа, како и во претходната генерација е анализирана преку стадиумот гасеница, односно преку гасениците запредени во гасенички гнезда.

##### 4. 2. 1. Број на нападнати стебла

Во текот на октомври 1977 и на јануари 1978 година евидентиран е бројот на нападнатите борови стебла на сите седум стационарни огледни површини. (Ботун, кој е земен условно за генерацијата 1976/77, поради намноженоста на штетникот во ло-

калитетот Мешеиште, е изоставен). Регистрирани се вкупно 1519 стебла, од кои 53,1% или 806 стебла се поштедени од нападот на боровиот четник. На другите 713 стебла (46,9%) се регистрирани вкупно 998 гнезда.

Најголем процент на нападнати стебла (Таб. бр. 5) се регистрирани на стационарната огледна површина во локалитетот Дихово (80,2%), потоа на двата локалитети: Завој и Мешеишта (64,5% и 62,3%). За локалитетите: Панчарево, Дингот и Истевник бројот на нападнати и ненападнати стебла е приближно еднаков, со тоа што процентот на нападнатите за сите три стационарни огледни површини е секогаш повисок или соодветен: 56,5% 55,1% и 53,1%. Најнизок е процентот на нападнатите стебла од боровиот четник на стационарната огледна површина во локалитетот Катушиште или 30,4%.

#### 4. 2. 2. Број на гнезда по нападнато стебло

Највисок просек на гнезда по стебло е регистриран за стационарната огледна површина на локалитетот Дингот, приближно 3 гнезда по нападнато стебло (Таб. бр. 5). Нешто пониска средна вредност на запредени гнезда по стебло е евидентирана за локалитетот Завој (2,5). Со повеќе од две гнезда по стебло се

#### БРОЈ НА ЗАПРЕДЕНИ ГНЕЗДА ПО СТЕМЛО ОД БОРОВ ЧЕТНИК ЗА ГЕНЕРАЦИЈАТА 1977/78 година

Табела бр. 5

Локалитет	Вкупен број на стебла	Ненападнати	Н а п а д н а т и   с т е б л а					Просек на гнезда по нападнато стебло
			Број	%	Број на гнезда	макс. гнез- ди по стебло		
Мешеиште	130	49	81	62,3	110	7	1,36	
Завој	321	114	207	64,5	281	5	2,5	
Дихово	166	23	93	80,2	118	4	1,3	
Катушиште	763	531	232	30,4	261	3	1,1	
Панчарево	53	15	38	71,7	98	5	2,6	стари
	32	22	10	31,3	14	3	1,4	млади
Истевник	85	37	48	56,5	112	5	2,3	
	64	34	30	53,1	56	6	1,9	
	40	18	22	55,0	60	10	2,7	
Екупно:	1519	806	713	46,9	998		1,4	

карактеризира и стационарната огледн аповршина во Панчарево (2,3), во која нападот на боровиот четник кај старите стебла е приближно двапати поинтензивен (просечно 2,6 гнезда по стебло),

од што кај младите (просечно 1,4 гнезда по стебло). По интензитет на нападот на штетникот, слично на Панчарево, во локалитетот Истевник се регистрирани цва 2 гнезда по стебло (1,9 односно за 0,4 помалку од претходната стационарна огледна површина). Со сса - гнездо по стебло се одликуваат локалитетите: Мешеишта, Дихово и Катуниште (соодветно 1,36, 1,3 и 1,1).

Ако вкупниот број гнезда се распореди на вкупниот број регистрирани стебла на секое стебло доаѓа по сса 2/3 од едно гнездо.

#### 4. 2. 3. Број на запредени гасеници по гнездо

За пресметување на просечниот број на запредени гасеници по гнездо во октомври 1977 и во јануари 1978 година, од околината на седумте стационарни огледни површини се собрани по 5 гнезда. По нивната дисекција гасениците се пребројани и е утврден нивниот просечен број за секој локалитет одделно. Податоците се прикажани во табела бр. 7 и врз основа на нив може да се заклучи дека локалитетот Завој, со просечно 306,8 запредени гасеници по гнездо, доминира по намноженоста на боровиот четник и во оваа генерација.

Во локалитетите Мешеишта, Дихово и Катуниште просечните вредности на запредените гасеници се соодветни: 149,0, 141,6 и 135,8. Споредбените пресметувања покажуваат дека тие процеси претставуваат 48,6%, 46,2% и 44,0% од просечниот број запредени гасеници по гнездо во локалитетот Завој. Нешто помал број запредени гасеници по гнездо е констатиран за локалитетот Дингот — 118,6 или 38,7% во споредба со вредностите пресметани за локалитетот Завој. Најмал број запредени гасеници во гасенично гнездо е регистриран за локалитетот Истевник (76,4), како и за локалитетот Панчарево (81,4). Нивниот заеднички просек претставува 25,7% од истоимениот показател за локалитетот Завој од генерацијата 1977/78 година.

#### 4. 2. 4. Експозиција и височина на запредените гнезда

Во табела бр. 6 се изнесени податоци за експозицијата на регистрираните 998 гнезда, како и за височината на запредувањето на гасениците.

Најголем процент на запредени гнезда — 48,0%, односно сса половина од сите гнезда (479) е евидентиран на терминалниот врв, што ја потенцира опасноста од боровиот четник како штетник (Граф. 1). Скоро за половина понизок од овој процент (24,5%), но, највисок во однос на другите три експозиции, е процентот на запредувањето на јужната експозиција. Потоа, по степенот на запредувањето следува западната експозиција (14,6%), па ис-

ЕКСПОЗИЦИЈА И ВИСОЧИНИ НА ЗАПРЕДЕНИ ГНЕЗДА  
ЗА ГЕНЕРАЦИЈАТА 1977/78 год.

Табела број 6

Локалитети	Експозиција и просечна височина на запредени гнезда					
	Исток	Запад	Север	Југ	Терминални	Се
Менемите	22	20,0	5,05	15	13,6	5,57
Завој	6	2,2	3,16	2	0,7	2,75
Дихово	3	2,5	7,17	21	17,8	6,24
Катуните	7	2,7	4,41	41	15,7	4,50
Панчарево (стари)	6	6,1	6,00	41	41,8	5,69
(млади)	1	7,2	5,00	2	14,3	3,5
Истевник	19	33,9	10	17,9	3	5,4
Длингот	16	26,7	5,18	13	21,6	4,86
СЕ:	80	8,0	145	14,5	49	4,9

точната (8,0%) и северната — 4,9%, која е приближно десетпати послабо застапена по однос на запредените гнезда од терминалниот врв.

Височината на запредените гнезда е резултат на динамиката на запредувањето на боровиот четник од гнездо во гнездо. Познато е дека овој штетник запредува 2—3 гнезда со аспределтен тек на новозапредените во однос на напуштените гнезда. Просечната височина на запредувањето е во границите меѓу 2,54 м (кај најмладите стебла во Панчарево) и 6,43 м (во локалитетот Дингот). Последната бројка ја покажува просечната максимална височина на запредувањето на гасениците од генерацијата 1977/78 година, додека индивидуалниот максимум од 9,5 м е регистриран за стационарната огледна површина на локалитетот Дингот.

#### 4. 2. 5. Популационна намноженост на боровиот четник преку гасенициет запредени во гнезда

Како е при анализата на популационата намноженост на боровиот четник од генерацијата 1976/77 за коментирањето на густината на популацијата на штетникот од генерацијата 1977/78 година користени се исти компоненти односно: а) вкупниот број и бројот само на нападнатите борови стебла; б) бројот на регистрираните стебли; в) просечниот број на запредени гасеници по гнездо, пресметан на по пет донесени гасенички гнезда, за секој локалитет одделно.

Во табела бр. 7 податоците се изнесени поединечно за секој од седумте локалитети. Најголем број запредени гасеници по гнездо, како и за генерацијата 1976/77, е регистриран на стационарната огледна површина во Завој. За истиот локалитет е констатиран најголем број гасеници по нападнатото (416,5), како и по регистрирано стебло (268,6). Со вакви максимални вредности за спомнатите показатели, како и со најголем вкупен број на гасеници во стационарната огледна површина од 86.210,8, локалитетот Завој бележи максимална намноженост на боровиот четник за генерацијата 1977/78 година.

Со помали вредности за бројот на гасениците по стебло (177,9) и по нападнатото стебло (323,5), но сè уште доста високи, се одликува стационарната огледна површина на локалитетот Дингот. Ако бројот на гнездата и вкупниот број на запредени гасеници од боровиот четник на овој локалитет се компарираат со истите показатели за стационарната огледна површина на локалитетот Завој, се добиваат вредностите од 1/5 и 1/2, што покажува дека популационата намноженост на штетникот во локалитетот Дингот е пониска од таа во локалитетот Завој. Споредувањето на истите показатели (бројот на гнездата и вкупниот број на запредените гасеници) може да се примени и за другите локалитети и да се пресмета односот на бројната застапеност на

ПОПУЛАЦИОНА НАМНОЖЕНОСТ НА БОРОВ ЧЕТНИК ПРЕКУ ГАСЕНИЦИТЕ ЗАПРЕДЕНИ ВО ГНЕЗДА ЗА ГЕНЕРАЦИЈАТА 1877/78 ГОДИНА

Табела број 7

Локалитет	Број на гнезда	Просечен број на гасеници по гнезда	Вкупно гасеници	Вкупен број на стебла	Број на гасеници по стебло	Нападнати стебла	Број на гасеници по нападнато стебло
Мешеиште	110	149,0	16390,0	130	126,1	81	202,3
Завој	281	306,8	86210,8	321	268,6	207	416,5
Дихово	118	141,6	16708,8	116	144,0	93	179,7
Катуниште	261	135,8	35443,8	763	46,5	232	152,8
Панчарево	112	81,4	9116,8	85	107,3	48	189,9
Истевник	56	76,4	4295,2	64	67,1	30	143,2
Дингот	60	118,6	7116,0	40	177,9	22	323,5
ВКУПНО:	998		143911,6	1519		713	

боровиот четник според неговата густина на популацијата во локалитетот Завој, каде што тој е најбројно намножен.

За соодветните односи во долузначените локалитети се добиваат следниве вредности:

за Катуниште — сса 1/3 и 1/2;

за Мешеиште — сса 1/3 и 1/5;

за Дихово — сса 1/3 и 1/5;

за Панчарево — сса 1/3 и 1/9;

за Истевник — сса 1/5 и 1/20.

Вредностите на анализираните показатели покажуваат дека популацијата на боровиот четник во локалитетите Мешеиште, Дихово и Панчарево е приближно „нивелирана“. На локалитетот Катуниште бројноста на штетникот најмногу се „приближува“ кон таа на локалитетот Завој, додека вредностите за соодветните показатели на локалитетот Истевник се релативно најниски.

Последната колона од табела бр. 7 го прикажува просечниот број на гасеници по нападнато стебло. Ако се споредат изнесените во таа колона податоци по локалитети за двете генерации 1976/77 и 1977/78) (Таб. бр. 4 и 7) ќе се констатира очигледно зголемување на популацијата на боровиот четник, специфично за секој локалитет и во целина за испитуваната генерација 1977/78 година.

Констатираната разлика може квантитативно да се детерминира преку бројот на гасеници по нападнато стебло аплициран на регистрираните стебла.

Бидејќи бројот на регистрираните борови стебла е различен за двете испитувани генерации, и за генерацијата 1976/77 е поголем, логично е тој да биде користен за компарирање на квантумот гасеници на боровиот четник за генерацијата 1976/77 и 1977/78.

Податоците за бројот на регистрираните борови стебла, за бројот на гасеници по нападното стебло, како и за квантумот на гасеници од боровиот четник за генерациите 1976/77 и 1977/78 се изнесени во tabela бр. 8.

### ПОРАСТ НА ПОПУЛАЦИЈАТА НА БОРОВИОТ ЧЕТНИК ЗА ГЕНЕРАЦИЈАТА 1977/78 ГОД.

Табела бр. 8

Локалитет	Број на регистрирани стебла во 1976/77 год.	Број на гасеници по нападното стебло во 1977/78 год.	Квантум на гасеници за 1977/78 год.	Квантум на гасеници за 1976/77 год.
Мешеиште	220	202,3	44.506,0	6.577,3
Завој	780	416,5	324.037,0	173.062,2
Дихово	171	179,7	30.728,7	4.546,8
Катуниште	591	152,8	90.304,8	24.420,0
Панчарево	154	189,9	29.244,6	4.672,6
Истевник	158	143,2	22.625,6	7.889,8
Дингот	535	323,5	173.072,5	11.058,0
			714.519,2	232.226,7

Споредбената анализа на добиените вредности за квантумот на гасеници покажува дека густината на популацијата на штетникот за генерацијата 1977/78 година е трикратно зголемена во однос на претходната генерација.

## 5. ЗАКЛУЧОК И ДИСКУСИЈА


Врз основа на добиените податоци за квантумот на гасеници во сите контролирани стационарни огледни површини во текот на двете експериментални години може да се констатира дека густината на популацијата на боровиот четник за генерацијата 1977/78 покажува трикратно намножување (3,07 пати) во однос на генерацијата на штетникот од 1976/77 година.

Зголемувањето на популацијата на боровиот четник по локалитети за генерацијата 1977/78 (граф. 2) е следнovo: Мешеиште — 6,8 пати, Завој — 1,87 пати, Дихово — 6,76 пати, Катуниште — 6,8 пати, Завој — 1,87 пати, Дихово — 6,76 пати, Катуи Дингот — 15,7. Најголем пораст на популацијата на боровиот четник е регистриран за локалитетот Дингот, каде што е забележан и најголем индивидуален максимум (10 гнезда по стебло). Најмал пораст од 1,87 пати е евидентиран за локалитетот Завој. На овој локалитет, во споредба со другите, веќе во 1976 год. е

забележана предградациона популациона намноженост на боровиот четник за генерацијата 1976/77. Според тоа, зголемувањето на популацијата од се 2 пати покажува удвојување на бројот на гасениците во 1977/78 во споредба со 1976/77 година, односно каламитетна намноженост како и за локалитетот — Дингот\*. Предградациона популациона намноженост за генерацијата 1977/78 е регистрирана на локалитетите: Мешеиште, Дихово и Панчарево,

Пораст на популацијата на боровиот четник  
(Генерација 1976/77 – 1977/78 година)

Граф.2



\* За овие два локалитети е пресметан и најголем број гасеници по нападнато стебло — соодветно 416,5 и 323,5.

додека во Катуниште и Истевник популацијата на боровиот четник е во предградационен пораст.

Порастот на популацијата на боровиот четник за генерацијата 1977/78 може да се објасни со поволното дејствување на комплексот еколошки фактори, кои во границите на соодветните еколошки валенции за некои од нив: како температура, рел. влажност на воздухот, врнежи, инсолација и т.н. го погодуваат или се близу оптимумот за развитокот на овој штетник.

Познато е (Vajda — 1952; Androić — 1957) дека масовната намноженост на штетникот е во тесна зависност од позитивните отстапувања на средните температурни вредности и Ланговиот фактор за врнежи 
$$\left( L.f.v. = \frac{O}{T} \right)$$
 Оваа констатација практично се потврдува и со каламитетната намноженост на четникот за генерацијата 1977/78 год., која е условена од необично топлото и сушно време — повисоки средномесечни температури и минимални врнежи за периодот во кој се одвива биолошкиот циклус на штетникот, посебно за време на ембрионалниот развиток и траењето на I гасеничен степен во текот на 1977 година.

За зголемувањето на бројната застапеност на боровиот четник придонесува и постоењето на две и тригодишна генерација констатирани, преку долу наведените резултати, првпат за условите во Македонија, за изроените во експериментални услови (инсектариум и лабораторија) имага од генерациите 1975/76 и 1976/77 и тоа:

локалитет ЗАВОЈ — за 57,4 % од индивидуите е констатирана едногодишна, за 1,1% (ген. 1975/76) и за 17,2% (ген. 1976/77) — две и за 3,3% (ген. 1975/76) — тригодишна генерација;

локалитет ИСТЕВНИК — за 5,9% од индивидуите е утврдена едногодишна, — за 9,7% — две и за 9,4% — тригодишна генерација;

локалитет МЕШЕИШТЕ — 90,8% од индивидуите го завршуваат својот развиток со едногодишна, а 3,2% — со двегодишна генерација.

Што се однесува за регуляторната улога на инсектите паразити за набројаните генерации, таа се манифестира со минимален број изроени имага од fam. Bombylidae и Ishneumonidae итоа:  
локалитет ЗАВОЈ — за едногодишната генерација 0,2%  
за двегодишната генерација 0,4%  
за тригодишната генерација —

локалитет ИСТЕВНИК — за едногодишната генерација 5,2%  
за двегодишната генерација 3,8%  
за тригодишната генерација 0,7%

Јасно е дека за изроените инсекти паразити е евидентирана соодветно: едногодишна, двегодишна и тригодишна генерација, што како појава, за условите на Македонија, исто така, првпат е регистрирано.

Покрај нискиот степен на редукција од страна на инсектите паразити, треба да се забележи дека при микроскопскиот преглед на хемолимфата на непосредно донесените гасеници од V гасеничен степен, извршен во јануари 1978 год., не е утврдено присуството на полиедрични инклузии, што зборува за добрата здравствена состојба на штетникот.

Во текот на пролетта 1978 год. (од 24 април од 15 јуни) во условите на инсектариумот е следено преминувањето на гасениците во пронимфи и кукли. Постои теоретска претпоставка дека должината на траењето на пронимфозата е индикатор за постоењето на еколошки раси (Androić, 1957). Тргувајќи од оваа поставка и врз основа на анализираните податоци за генерацијата 1977/78 год., за условите на Македонија може да се очекуваат барем две еколошки раси со различно однесување во ист временски период, одн. со различно адаптирање кон локалните услови што го помага, општо речено, одржувањето на видот а и тоа: *Thaumatomoea pityocampa* на одредено популационо ниво.

Меѓу главните причини за популационата намноженост на боровиот четник за генерацијата 1977/78 може да се цитира и неправилното стопанисување со интензивните борови култури во однос на превентивна заштита неколку години назад, кога е констатирано присуството и тенденцијата кон популациона намноженост на штетникот во Македонија. Овој факт може да послужи како добар пример и доказ за нужното постоење на прогностичко-дијагностичка служба во нашата република.

#### LITERATURA

1. Androić M., 1957 — Borov četnjak gnjezdar (*Cnethocampa pityocampa* Schiff.) Ann. pro exp. forest. Vol. XIII, pp 351—460, Zagreb.
2. Androić M., 1966 — Los mas importantes problemas de Entomología Forestal en Jugoslavia, Plagas Forest. Año IX, № 17, Madrid, 1966, 43—54.
3. Arru Giovanni, M., Covasy Marco De Bellis Enrico 1966 — Los principales insectos perjudiciales a los montes en Italia, Plagas Forest. Año IX, № 17, Madrid, 1966, 31—42.
4. Biliotti E., 1966 — Los principales plages de los montes de la region mediterranea francesa, Plagas Forest. Año IX, № 17, Madrid, 1966, 23—30.
5. Castelao Vaz A. L., Azevedeo E. Silva G. M. 1966 — Plagas mas importantes de Portugal, Plagas Forest. Año IX, № 17, Madrid, 1966 9—22.
6. Halperin I., 1966 — Principales plagas de insectos de los montes de Israel, Plagas Forest. Año IX, № 17, Madrid, 1966, 67—74.
7. Kailidis S. D., 1962, — Observations on the biology and control of the pine processionary caterpillar (*Thaumatomoea pityocampa* Schiff.) in Attica — Greece, Min. of agricul. № 7, Athens, 1—59.
8. Kailidis S. D., 1966 — Las plagas forestales mas importantes de Grecia, Plagas Forest. Año IX, № 17, Madrid, 1966, 55—62.
9. Malazgirt O., 1966 — Los insectos forestales mas perjudiciales en Turquia Plagas Forest. Año IX, № 17, Madrid, 1966, 63—66.
10. Moreno M. R., 1965 — La processionaria del pino (modoss de combatirla), Servicio de plagas forest. Serie B, № 8, 1—
11. Romanyk N., 1966 — Plagas forestales mas importantes de Espana, Plagas Forest. Año IX, № 17, Madrid, 1966, 83—96.
12. Serafimovski Al., 1959 — Nekoi karakteristični osobini na boroviot četnik kaj nas, Godišnik Šum. inst. Kn. IV, Skopje.

## SUMMARY

### INCREASE OF POPULATION OF THE PINE PROCESSIONARY (THAUMATOPOEA PITYOCAMPA SCIFF.) IN MACEDONIA. (GENERATION 1976/1977 — 1977/78 YEAR)

On the base of the obtained data for the quantitu of the pine processionary catepillars in all controlled stacionated experimental areas during 1976—1978 year, could be stated that the population density of the pine processionary for the generation 1977/78 shows triple increase (3,07 times) compared with the generation 1976/77.

The increase per localities is as follows: Mešišta — 6,8 times, Zavoj — 1,87 times, Dihovo — 6,76 times, Katunište — 3,7 times, Pančarevo — 6,3 times, Istevnik — 2,9 times and Dingot — 15,7 times. The highest increase of the pine processionary population has been registerd at the locality Dingot, where also highest individual maximum (10 nest per stem) has been noticed. The lowest increase of 1,87 times is being noticed at the locality Zavoj. On this locality, in comparison with the others, pro-gradational population increase of the pine processionary for the generation 1976/77 was found. According to this, the increase of population of cca 2 times, shows double increase of the catepillars in 1977/78 inc comparison with 1976/77 year, that is calamitous increase as well as for the locality Dingot.

The population increase of the pine processionary for the generation 1977/78 is in close dependance with the unusual hot and dry weather — higher average monthly temperatures and minimal rainfalls during the biological cycling of the pine processionary, especially during the embryi development and on I caterpillar stadium during the year 1977.

The increase of the pine processionary is due also to the two and three years generation, detrmined for the swarmed imagoes of the generations 1975/76 and 1976/77 years and the experimental conditions (insectarium and laboratory). At the same time the spectar of the regulatory rolle of the parasites insects of fam. Bombyliidae and Ichneumonidae, is between 0,2 and 5,2%.

During the microscopic rewie of the hemolymph of the Vth caterpillars grade, carried out in January 1978 year, presence of polyhedrosis inclusions wich only prove the good conditions of the.

In the same year during April and June the transphormation of the caterpillars in pronymph and pupae and according to the different duration of the pronymphosis coulld be suposed that at present in the Macedonien conditions there are at least two ecological rases with difrent adaptation to the local conditions which halps, generally, the maintanence of Thaumatopoea pityocampa on a determine population level.

Д-р Кочо ХАЦИ-ГЕОРГИЕВ — Скопје  
Д-р Димитар ИВАНОВ — Скопје

## ДРВОПРОДУКТИВНАТА СПОСОБНОСТ НА НИСКОСТЕБЛЕНИТЕ БУКОВИ НАСАДИ ОД МАВРОВО, КИТКА, ЛЕВА РЕКА И КАЖАНИ

### 1. ВВЕДЕНИЕ

Во СРМ голем дел од буковите шуми припаѓаат кон нискоствлената форма на стопанисување. Сите такви насади влегуваат, главно, во типот Фагетум субмонтанум. Порано се мислело дека нискоствлената бука е слабо продуктивна и на неа се гледало потценувачки. Меѓутоа, некои проучувања, спроведени во последно време од наши стручњаци, го покажуваат токму спротивното.

За да се дојде до пореално согледување во врска со продуктивната способност на нискоствлената бука во 1971 и 1973 година беа поставени вкупно 67 времени опитни површини и тоа:

Маврово	30	опитни површини
Китка	10	" "
Лева Река	11	" "
Кажани	16	" "

Секоја опитна површина имаше големина од 0,25 ха (50 x 50 м). Тие беа поставувани така што да го покријат целиот објект (на различни надморски височини и експозиции, при разни инклинацији и на различни бонитети на месторастењето), при што се водеше сметка и за возраст на насадите. Ваквиот пристап кон условите за прибирање на основниот материјал овозможи добиените податоци да се сметаат како просечни репрезентанти за подрачјата кадешто беа поставени опитните површини.

## 2. ОСНОВЕН МАТЕРИЈАЛ

Како основен материјал ни послужија податоците од обработените опитни површини во локалитетите: Маврово, Китка, Лева Река и Кажани. Материјалот ебше собран во границите од



Сл. 1. Нискостабилна букова шума — Национален парк „Маврово“

800 — 1.100 м надморска височина. Беа клупирани сите стебла со дијаметар поголем од еден сантиметар, при широчина на степните од 2 см и средини: 2, 4, 6 . . . см. Податоците од клупирањето на опитните површини ни послужија за одредување на бројот на стеблата на 1 ха, темелницата и обрастот, а преку нив и дрвната маса и прирастот. Заради одредување на возраста, височината, односно бонитетот на месторастењето, како и масата и прирастот по волумен, беа исечени и детално измерени 679 моделни стебла и тоа:

Маврово	159	моделни стебла
Китка	179	" "
Лева Река	150	" "
Кажани	200	" "

Обработените моделни стебла овозможија да се изработат едновлезни масови таблици — поодделно за секој локалитет. Со помошта на овие таблици се пресметани дрвните маси и при-

растот. Заради одредување на прирастот по волумен, од секое моделно стебло беше изваден на градна височина еден изврток, кој содржеше минимум десет годишни прстени. Средно аритметичните прирасти по дијаметар беа графички израмнети.

### 3. ПРОУЧУВАЊА

Нашите проучувања беа насочени, главно, кон испитување на возрастта, височината, бројот на стеблата, темелницата, дрвопродуктивноста и прираствувањето на стеблата. За да се прикажат што појасно овие феномени ќе ги разгледаме поодделно.

#### 3. 1. Возраст, височина и бонитет на месторастенето.

Според податоците од исечените поделни стебла, ниско-стеблената бука во одделните објекти не е строго едновозрасна. Тоа доаѓа оттаму што голата сеча, преку која е настаната шумата, не е вршена едновремено на целиот простор, а тоа условило долг обновувачки период. Потенките стебла се помлади, а подебелите постари. Како што веќе споменавме, возрастта ги пресметавме како средно аритметични од поединчните возрасти на моделните стебла.

Од истите моделни стебла се земени и височините, а потоа пресметани средно аритметични и после графички израмнети. Податоците за израмнетите височини по дебелински степени и по локалитети се дадени на табела 1.

Табела бр. 1

Дебел. степени $D_{1:30}$	Израмнети височини на стеблата по локалитет			
	Маврово	Китка	Лева Река	Кажани
2	3,8	3,1	4,3	4,0
4	7,6	6,3	7,7	8,3
6	10,1	9,5	9,5	11,0
8	11,2	11,9	10,9	12,0
10	12,1	13,7	12,1	13,0
12	12,8	14,8	12,8	13,7
14	13,5	15,9	13,3	14,3
16	14,3	16,9	13,7	15,0
18	14,8	17,7	14,0	15,4
20	15,5	18,5	14,3	15,9
22	16,0	19,2	14,5	16,3
24	16,6	18,8	—	16,6
26	17,1	20,4	—	16,8
28	17,6	20,9	—	17,0
30	18,1	21,4	—	17,2
32	18,6	21,9	—	—
34	19,1	22,3	—	—
36	19,6	—	—	—

Врз база на овие средни израмнети височини, а по формулата на Лорај, се пресметани и средните височини за буковите насади од секој локалитет поодделно.

Бонитетите на месторастењето се земени според Трифуновик\* од таблиците за принос и прираст, кои имаат девет класи на бонитет. Средните возрасти, височини и бонитети ги даваме како што следува:

	Л о к а л и т е т			
	Маврова	Китка	Лева Река	Кажани
Возраст	43	37	29	37
Средна височ.	11,9	15,7	10,4	12,3
Бонитет	V	I	V	IV

## 2. Број стебла на 1 ха

Бројот на стеблата по објекти (локалитети) е прикажан во tabela 2.

Од податоците изнесени во табелата јасно се гледа дека кај сите насади, освен оние на Китка, бројот на стеблата опаѓа со зголемувањето на градниот дијаметар, што е карактеристично за помладите изданкови шуми. Отсуството на какви било одгледувачки мерки, влијаело врз зголемувањето на бројот на стеблата. Тој број се движи од 3.967 на Китка, па до 9.788 во Лева Река. На едно стебло доаѓа просечно по 1 — 2,5  $\text{m}^2$  од обраснатата шумска површина. Но, изданковиот карактер на овие насади и неинтervенцијата на човекот, поединечните стебла не се рамномерно распоредени по целата површина, туку почесто трупно.

Ако се направи споредба на бројот на стеблата од проучуваните објекти со бројот на стеблата од табличите на Трифуновик ќе се види дека на 1 ха кај споменатите објекти има од 3,2 — 5,2 пати повеќе стебла. Главните причини веќе ги споменавме.

## 3. 3. Темелница на 1 ха

Збирот на кружните потршини од напречните пресеци на стеблата при градна височина на 1 ха е важен таксационен елемент. Неговата големина зависи од бројот на стеблата и нивната распределба во дебелинските степени. Големината на оваа кружна површина (темелница) се одразува директно врз дрвната маса.

Табела бр. 2

Дебели степени $D_{1:30}$	Број на стебла на 1 ха по локалитети			
	Маврово	Китка	Лева Река	Кажани
2	2482	299	3529	2571
4	2106	542	2775	1410
6	1192	731	1520	965
8	808	608	974	857
10	538	496	653	669
12	342	456	221	359
14	189	325	74	145
16	102	217	25	35
18	44	121	9	10
20	21	71	4	6
22	12	46	4	2
24	8	22	—	2
26	4	11	—	1
28	2	12	—	1
30	1	6	—	—
32	1	3	—	—
34	1	2	—	—
36	1	—	—	—
Вкупно	7854	3967	9788	7031

Преглед на кружната површина — темелницата по обекти е даден на табелата 3.

Распределбата на темелницата по дебелински степени кај одделните локалитети не се разликува многу. Најголем износ има кај дебелинските степени  $d_{1:30} = 10$  см и  $d_{1:30} = 12$  см.

Табела бр. 3

Дебелина степени $D_{1:30}$	Темелница на 1 ха по локалитети			
	Маврово	Китка	Лева Река	Кажани
2	0,7446	0,0897	1,0587	0,7713
4	2,7378	0,7046	3,6075	1,8330
6	3,3376	2,0440	4,2560	2,7020
8	4,0400	3,0400	4,8700	4,2850
10	4,2502	3,9184	5,1587	5,2861
12	3,8646	5,1528	2,4973	4,0341
14	2,9106	5,0050	1,1396	2,2330
16	2,0502	4,3617	0,5025	0,7030
18	1,1176	3,0734	0,2286	0,2540
20	0,6594	2,2294	0,1256	0,1884
22	0,4560	1,7480	0,1520	0,0760
24	0,3616	0,9944	—	0,0904
26	0,2124	0,5841	—	0,0531
28	0,1232	0,7392	—	0,0616
30	0,0707	0,4242	—	—
32	0,0804	0,2412	—	—
34	0,0908	0,1816	—	—
36	0,1018	—	—	—
Вкупно	27,2095	34,5317	23,5965	22,5710

Инаку, на 1 ха најмногу кружна површина има во локалитетот Китка, кој е и на најдобар бонитет (I) со  $34,5 \text{ m}^2$ . Другите локалитети имаат од  $22,6 - 27,1 \text{ m}^2/\text{ха}$ .

Овие кружни површини се од  $1,4 - 2,0$  пати поголеми од оние изнесени во табличите на Трифуновик за Србија.

### 3. 4. Дрвна маса на 1 ха

Болумените од моделните стебла ни послужија за изработка на локални едновлезни масови таблици одделно за секој шумски објект. Нив ги изработивме врз база на графички израмнетите средни големини за старите видови броеви на стеблата.

Преглед на средно аритметичните дрвни маси по дебелински степени и ликовитети е даден во табела 4.

Табела бр. 4

Дебелина степени $D_{1.30}$	Дрвна маса на 1 ха по локалитети			
	Маврово	Китка	Лева Река	Кажани
2	1,8119	0,1615	3,0702	2,4167
4	10,8248	2,2981	15,2348	10,5045
6	16,1505	9,5557	21,3104	18,5473
8	21,4443	17,5104	27,1746	29,6179
10	24,0755	25,7126	31,0763	37,1027
12	23,1295	36,3022	15,7286	28,2423
14	18,2328	37,5603	7,3985	15,5193
16	13,2804	34,6440	3,3335	4,9175
18	7,5469	25,3495	1,5490	1,7524
20	4,5904	19,1785	0,8609	1,3000
22	3,2645	15,5388	1,0557	0,5203
24	2,6595	9,0963	—	0,6153
26	1,5937	5,4812	—	0,3586
28	0,9459	7,0912	—	0,4126
30	0,5330	4,1576	—	—
32	0,6419	2,4087	—	—
34	0,7378	1,8426	—	—
36	0,8433	—	—	—
Вкупно	151,6847	252,8892	127,7925	151,8276

Од табелата 4 се гледа дека општо земено, најголемо количество дрвна маса, се наоѓа во дебелинските степени  $d_{1,30}=10$  см. Исклучок во тој однос прават насадите од Китка, кои едновремено се со најмногу дрвна маса. Тука дрвната маса кулминира во дебелинскиот степен  $d_{1,30}=14$  см, а вкупната дрвна маса на 1 ха тука изнесува  $253 \text{ m}^3$ . Кај другите локалитети таа се движи меѓу  $128$  и  $152 \text{ m}^3$ . Ова е наполно логично со оглед на тоа дека насадите на Китка се наоѓаат на I бонитет, а другите на IV и V бонитет на месторастењето.

Во споредба со нискостеблената бука во Србија, овде дрвните маси се поголеми за  $1,2$  —  $1,5$  пати. Се разбира, дека по однос на квалитетот не станува збор, с оглед на разликата во димензиите.

### 3. 5. Прираст по волумен на 1 ха

Познато е дека продуктивноста на шумата се карактеризира, главно, со количеството на новопроизведена дрвесина на единица површина од одредена дрвна резерва за време од една вегетациона период. Најпродуктивни се оние шуми кой при једна оптимална дрвна резерва постигнуваат максимално производство. Притоа треба да се води сметка за принципот, трајност и економичност во производството за што поквалитетна дрвесина.

Волумниот прираст по локалитети е пресметан по диференцијалниот метод. За таа цел се користи доволен број извртоци од стеблата во пробните површини и веќе споменатите едновлезни масови таблици. Уште да подвлечеме дека средниот периодичен прираст по дијаметар за последните десет години е применен за тековен годишен прираст. На табела 5 е даден прирастот по дрвна маса на 1 ха по локалитети.

Од податоците изнесени на горната табела се гледа дека општо земено, прирастите се доста високи. Најголем прираст имаат насадите во Лева Река —  $9,2 \text{ m}^3/\text{ха}$ . Тоа доаѓа затоа што овие насади се релативно млади и имаат голем број стебла на хектар. Кај другите локалитети тековниот прираст по волумен се движи од  $5,3$  —  $8,9 \text{ m}^3$ . Овие податоци зборуваат за висока продуктивноста на овие нискостеблени букови насади.

Во споредба со прирастот на нискостеблената бука во Србија, според табличите на Трифунович, во проучуваните наши објекти тој е повисок за  $1,7$  —  $3,3$  пати.

Табела бр. 5

Дебелина степени $D_{1-30}$	Прираст на 1 хектар по локалитети			
	Маврово	Китка	Лева Река	Кажани
2	0,1206	0,0198	0,4979	0,2560
4	0,2273	0,1889	1,4741	0,8075
6	0,8014	0,6301	1,8419	1,0893
8	0,9335	0,9487	1,9968	1,6005
10	0,9335	1,0868	1,9078	1,7436
12	0,8076	1,3590	0,8456	1,1556
14	0,4865	1,2948	0,3562	0,6282
16	0,3948	1,0716	0,1472	0,1793
18	0,2146	0,7371	0,0623	0,0596
20	0,1230	0,5221	0,0325	0,0410
22	0,0817	0,3937	0,0369	0,0150
24	0,0608	0,2182	—	0,0167
26	0,0326	0,1253	—	0,0091
28	0,0172	0,1549	—	0,0100
30	0,0088	0,0870	—	—
32	—	0,0483	—	—
34	0,0088	0,0348	—	—
36	0,0089	—	—	—
Вкупно	5,2616	8,9211	9,1992	7,6114

#### 4. Дискусија.

Ако се запреме врз досега изнесените резултати од нашите проучувања, то констатираме следново:

1. Најмал број стебла на 1 хектар има во локалитетот Китка (3967), а најголем во — Лева Река (9.788).
  2. Најмала дрвна маса на 1 хектар има Лева Река ( $127,79 \text{ m}^3$ ), а најголема — Китка ( $252,89 \text{ m}^3$ ).
  3. Најмал прираст на 1 хектар има буката од Маврово ( $5,26 \text{ m}^3$ ), а најголем — Китка  $68,7 \text{ m}^3$ ) и Лева Река ( $9,11 \text{ m}^3$ ).
- Наведената констатација зборува дека тоа е логична последица на условите и на начинот на стопанисувањето. Извесна

нелогичност се забележува само кај прирастот на буката од Лева Река. Тоа иде оттаму, што во овој локалитет прирастот е плод на бројот на стеблата на единица површина, а не од самото прирастување на стеблата.

При разгледувањето на резултатите прави впечаток дека по-датоците за прирастот, бројот на стеблата и волуменот на стеблата кај четирите шумско-стопански единици се различни, иако тие се однесуваат за ист дрвесен вид. Би се помислило дека причина за тоа се само различните еколошки услови. Во случајов, условите на месторастењето се скоро идентични, а сепак постои разлика во приносите. Битна улога за тоа игра интервенцијата на човекот.

Во денешно време, кога се зборува за интензивно стопанишување, неоправдани се дијаметралните разлики во приносите по единица површина. Во таков случај не останува ништо друго, туку (со интервенцијата на човекот) природните феномени да се насочеат во прилог на личните и општите интереси.

Нашите проучувања наведуваат на помислата, дека констатираните резултати се далеку од тие што треба да бидат.

### 5. Заклучок.

Од сето досега изнесено може да се заклучи следново:

1. — Најголем прираст и дрвопродуктивност може да се добие тогаш кога стеблата се сведени во нормален број и се правилно распоредени по целата површина.
2. — Прирастот е квалитетен кога е плод на нормално склонена и правилно обрасната шума.
3. — Човековата интервенција е плодоносна кога е насочена да ги подобри условите на шумската вегетација.
4. — Непрекинатата и највисока продукција на висококвалитетна дрвесина, која ќе ги задоволи стопанските интереси, може да се добие од приспособени кон месторастењето дрвни видови.
5. — Откривањето на закономерноста во развитокот на шумата води кон ослободување на оние природни сили, кои може да се користат без надоместок.
6. — Шумата да се воведе во онаа состојба во која ќе може целосно да се искористи потенцијалната продуктивност на месторастењето.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Инж. Никола Даскалов

Окончательните сечи в буковите гори.

ЗЕМИЗДАТ — 1964 год. — София

2. Д-р Илија Михаилов

Уредување на шумите.

Учебник — Скопје

3. Д-р Инж. М. Гугушевски:

Прилог кон проучувањето на продуктивноста на смесените буково-елови насади во стопанската единица „Дошница I“, ГЗЗШФ, Скопје кн. 23 (1969/1970), Скопје, 1970.

4. Д-р Димитар Иванов

Проучувања врз дрвопродуктивната способност на некои дабови и букови типови шуми на Бабуна - С. Р. М.

Годишен зборник на Зем. Шум. фак — 1970 г.

Скопје.

5. Д-р Илија Радаков

Горски формација и типови гора во Н.Р.Б.

ЗЕМИЗДАТ — 1963 год. — София

6. Д-р Г. Сирацов

Возможности за повишаване и подоброване производството на древесината в Н.Р.Б.

Брошура — София

## РЕЗЮМЕ

### РЕПРОДУКТИВНАЯ СПОСОБНОСТЬ ВОСПРОИЗВОДСТВА ДРЕВЕСИНЫ НИСКОСТВОЛЬНЫХ НАСАЖДЕНИЙ НА МАВРОВО, КИТКА, ЛЕВОЙ РЕКЕ И КАЖАНИ.

Д-р К. Хажи-Георгиев — Д-р Д. Иванов

В затой работе мы исследовали способность воспроизведения стволов в буковых насаждениях в указанных локалитетах которые находятся в границах С. Р. Македонии.

После обработывания собранного нами опытного материала мы констатировали следующее:

1. Самые старыми являются стволом в местности Маврово (43 года), а самые младшие — на Левой Реке (29 лет).

2. Наибольшее количество стволов по гектару встречаем в местности Лева Река (9,788), а наименшее на Китке (3,967).

3. Наибольшая общая круговая поверхность (на уровне грунта) по гектару — у стволов горы Китка 34,53 м<sup>2</sup>), наименьшая в Кажани (22,57 м<sup>2</sup>) и Левой Реке (23,59 м<sup>2</sup>).

4. Наибольшая древесная масса по гектару, в местности Китка (252,88 м<sup>3</sup>), а наименьшая в местности Лева Река (27,79 м<sup>3</sup>).

5. Наибольший прирост по гектару имеют стволы местности Китка (8,29 м<sup>3</sup>) и Лева Река (9,2 м<sup>3</sup>), а наименьший стволы местности Маврово (5,26 м<sup>3</sup>).

М-р инж. Блажо ДИМИТРОВ — Скопје

## АНАЛИЗА НА НЕКОИ ПОДАТОЦИ ЗА ЕКОНОМСКОТО ЗНАЧЕЊЕ И НУЖНОСТА НА ТРАНСПОРТОТ НА ДРВО ПО РЕКИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА ВО МИНАТОТО

### 1. ВОВЕД

Експлоатацијата на шумите и употребата на дрвото воопшто во светот, па и во Македонија се познати уште од најстари времиња. Така, се наведува дека Македонија, ѝ испорачувала на Атина материјали за градење кораби и весла уште во времето пред Александар Македонски\*.

Транспортот на дрвото од шумата до потрошувачките центри, од најстари времиња претставувал особен проблем за лубето. Во минатото, на територијата на Македонија, која била доста богата со шуми, транспортот на дрвото, во добар дел, се вршел по вода.

Конкретни пишани податоци за овој вид транспорт на дрвото на територијата на Македонија, од периодот пред XIX век не сме сретнале, но сигурно е дека водениот транспорт на дрвото во минатото, до одреден степен на развој на производствените сили, бил единствениот можен начин на транспорт, а особено за дрва со поголеми димензии.

Во времето на Кримската војна (1853) многу заживува речниот сообраќај, кога годишно се пуштени до 10.000 сплавови по Вардар со кои од средна и северна Македонија и од соседните области на Србија се пренесувало жито, дрвна граѓа и волна во приморјето и Солун\*\*.

За транспортот на дрво по реките Црна и Вардар пишува Д. Петровик\*\*\*. Тој подвлекува дека од особен интерес за шумското стопанство на Македонија било сплаварењето, кое порано било во употреба (се мисли на периодот пред Првата светска

\* Историјата на македонскиот народ, Книга прва. Скопје 1969., стр. 37.

\*\* Енциклопедија Југославије, 5. Југос-Мак., Загреб MCMLXII. Трговија и саобраќај, стр. 652—653.

\*\*\* Д. Петровик — Шуме и шумска привреда у Македонији (у Округу Тиквешком). Шум. лист бр. 9/25, стр. 513—528.

војна). Порано се сплаварело по реката Црна, а потоа по Вардар, сè до Солун. Се сплаварело преку цела година ако тоа го дозволувал речниот водостој. Со сплаварењето се пренесувала борова и елова граѓа за Кавадарци, Гевгелија и Солун. Граѓата која се сплаварела имала должина од 2 до 10 м. Сплавовите се врзувале кај село Витолиште на местото наречено Витолишска Скела и кај селото Клиново на местото наречено Клинско Село. До овие места дрвото се дотерувало со коњи. Во еден сплав, ако граѓата била со помали димензии (од 16 см дебелина и 5 м должина) се врзувале и до 200 парчиња, ако, пак, била со поголеми димензии (над 30 см дебелина и 10 м должина) по 18 до 25 парчиња. Ако немало препреки при сплаварењето, од пуштањето на сплавот во Црна, до нејзиното устие во Вардар, се стигнувало за еден ден, а оттаму до Солун за 8 дена (се возело само преку ден). Сплаварите, од пуштањето на сплавот, па сè до Возарци, го терале секое „парче“, или „крпа“, одделно. Ова е поради тоа што на оваа релација, по реката Црна имало доста „лоши места“. Кај Возарци, се врзувале по две парчиња заедно, а по Вардар се терал „плав“ составен од три парчиња. Кога ќе се пристигнало на море (Егејско), тогаш се врзувале 4 до 5 парчиња во „чета“. И дури со таквите чети се терала граѓата во Солун по море, буткајќи ги четите со дрвени стапови покрај самиот брег. Од Клинската Скела до Солун исти сплавари можеле да одат месечно најмногу трипати. Најдобрите сплавари биле од Клиново, а ги имало и од селата Пепелиште и Прждово.

Транспортот на дрвото по реката Црна и Вардар сè до Солун се одвивал сè до балканските војни (1912—1913).

Во времето по балканските војни, во Македонија се случуваат бурни општествено-политички промени. Дотогашната отвореност кон Солун, во 1913 година е прекината. Букурешкиот мир (од 28 јули до 10 август 1913) има катастрофални последици за Македонија. Македонија е поделена меѓу трите претенденти: Србија, Грција и Бугарија\*. По ова врските кон југ се прекинати. Македонското стопанство, во тоа време прилично заостанато, мора да се преориентира кон север. Сето ова придонесува да се намали или воопшто да се прекрати транспортот на дрво по реките Црна и Вардар, односно кон Солун.

Во Првата светска војна, со создавањето на Солунскиот фронт (1918), Македонија повторно била претворена во аrena на уништување и пустошење на националните богатства на македонскиот народ. Голем дел од шумското богатство, особено по планините Кожуф, Нице, Кајмакчалан, Пелистер, било уништено од воените дејствиа, а шумата сечена за потребите на фронтот.

\* Историја на македонскиот народ, Скопје 1972, стр. 226.

Ова го дознавме особено од пишувањата на Ф. Туѓан\*\* кој неколку години по војната, по масивот Кожуф, на многу места сретнува дрвени бараки, куки и цели населби, изградени за потребите на војската.

Големата светска економска криза, а подоцна и Втората светска војна, не допуштила македонското стопанство да се развива и да оди напред. Дрвото од шумите на Македонија, во најголем дел, се употребувало за огрев, кумур и ситна техничка и селска граѓа. Овие дрвни сортимани се со мали димензии, па нивниот транспорт се врши со товарни коњи и запрежни коли.

## 2. ТРАНСПОРТ НА ДРВОТО ПО РЕКАТА ЦРНА ПО ОСЛОБОДУВАЊЕТО

### 2. 1. Општи услови

По ослободувањето, дрвото е еден од основните и мошне значајни материјали за обновата и изградбата на нашата земја.

За време на војната доста сообраќајни објекти се уништени или оштетени. Подигнати се првите пилански капацитети (Витолиште, Старовина, Градско, Кавадарци и сл.). Се постави прашањето за транспортот на дрвото од шумата до преработувачките капацитети, како и за општите потреби од дрво во обновата и изградбата на земјата. Патиштата, кои во најголем дел се македонски, со слаб квалитет, мостовите и другите сообраќајни објекти се оштетени од војната и не можат да одговараат на тогашните големи потреби за транспорт на дрвото. Други транспортни средства немало. Поради тоа се пристапува кон расчистување и оспособување на реката Црна за транспорт на дрво (борова граѓа) за преработка во пиланата во Градско, како и за складот на железничката линија во Градско, од каде што дрвото се транспортира понатаму до Велес и Скопје.

Транспортот на граѓата се врши со плаварење, во почетокот од Расимбегов Мост до браната во Росоман (околу 85 км), а подоцна со изградбата на жичарницата од Мајден до Брапче (1952/53) потегот за плаварење се скратува за околу 25 км и се плавари од Клинска Леса до браната Росоман (околу 60 км).

Шумските сортименти, кои по овој пат одат до Росоман, биле транспортирани со камиони до пиланата во Градско, а подоцна со изградбата на пиланата во Кавадарци (1957), дел од трупците се носат во оваа пилана.

Плаварењето по Црна се врши сè до 1958 година (25. IX.) кога е изведена последната граѓа (трифт\*) од браната Росоман, а дотогашната рампа на складот во Росоман е растурена (материјалите се распродадени) на 31. XII. 1958 година).

\*\* Ф. Туѓан — По Македонији, Загреб (1921/1925), стр. 86—139.

\* Зборот „трифт“ означува одредено количество дрвна маса, која во една партија се плавари.

Од податоците до кој дојдовме во периодот од 16. XII. 1952 (кога е пуштен првиот трифт по Црна) па до 31. V. 1958 (кога пристигнува последниот трифт на браната Росоман), по реката Црна биле пуштени вкупно  $63.364 \text{ m}^3$  иглолисна обловина, или просечно годишно по  $11.521 \text{ m}^3$  (за овој период од 5,5 години). Податоците за пуштената борова обловина и друга графа по реката Црна се добиени од записниците и извештаите за извршена работа кои се водени на браната Росоман, а средени се дадени во табела бр. 1.

Таб. бр. 1. Пуштено и плаварено по реката Црна 1952—1958) во  $\text{m}^3$  обловина

Сортимент	Број на трифтовт и година на пуштање-плаварење						
	I 52/53	II 53/54	III 54/55	IV 55/56	V 56/57	VI 57/58	VII 58/59
1	2	3	4	5	6	7	8
— Трупци	13805	7425	7043	3879	1745	10184	7593
— Јамско дрво	1447	1760	2291	209	316	692	746
— Шипови	1536	1080	760	93	75	370	27
— Друго тех. дрво	—	—	—	22	85	181	—
Вкупно:	16788	10265	10094	4203	2221	11427	8366

Од пуштената дрвна маса за плаварење\*, според евидентицата на браната Росоман, за периодот 1952—1958, изведена е вкупно дрвна маса од  $60.417 \text{ m}^3$ , или просечно годишно по  $10.985 \text{ m}^3$  (таб. бр. 2).

Таб. бр. 2. Извадена дрвна маса од браната Росоман (1952—1958) во  $\text{m}^3$  обловина

Сортимент	Број на трифтовт и година на вадењето						
	I 1953	II 1954	III 1955	IV 1956	V 1956	VI 1957	VII 1958
1	2	3	4	5	6	7	8
— Трупци	12328	6494	7191	3789	1846	9884	7672
— Јамско дрво	1307	1485	1459	235	227	635	553
— Шипови	1775	1393	883	163	84	365	164
— Друго тех. дрво	10	18	—	16	38	105	28
— Огревно дрво	—	—	189	—	—	81	—
Вкупно:	15420	9390	9722	4203	2195	11070	8417

\* При „сплаварење“ дрвните сортименти се врзуваат во сплав, а при „плаварење“ дрвните сортименти се пуштаат слободно по поодделни партии таканаречени трифтови.

Може да се констатира значителна разлика меѓу дрвната маса јкоја е пуштена за сплаварење и онаа која е извадена од браната, односно разлика меѓу податоците во таб. 1 и таб. 2. Причините за ваквите отстапувања се побројни, меѓу кои, според образложенијата во записниците и извештаите на браната Росоман, поважни се следниве:

— Лошиот и нестручен премер при приемот во шума на дрвните сортименти наменети за сплаварење. Имено, во шумата голем дел од обловината се мери со кора, а кората по сплаварењето целосно отпаѓа. Потоа и нестручното мерење на дијаметрите и должините на шумските сортименти;

— Прилично количство обловина, иако е наменето за сплаварење, се растура по патот од шумата до реката Црна, поради дефекти на возила, или намерно се растоварува на пиланата во Витолиште;

— Коритото на Црна не е навреме чистено, па прилично количество обловина, која е пуштена за сплаварење, не стигнува до браната Росоман;

— За сплаварење се пуштаат и доста гнили трупци (обловина), кои пропаѓаат во вртлозите и се закопуваат по песочиштата;

— Дел од сплаварената обловина, која стигнува на браната Росоман, во случај на голема вода, префрлува преку браната, по реката Црна и Вардар;

— Оштетување на обловината, особено онаа која не е шпронсувана, па при примопредавањето или продажбата се јавува процент на бенефицирана обловина;

— Доста обловина е употребено за уредување и поправка на складовите и браната;

— Трошење на еден дел од обловината која се сплавари за потребите на кујната на работниците сплавари (4 групи); и слично.

Во однос на дрвните сортименти, во најголем дел се сплаварат трупците (пилански) и тие во овој период учествуваат просечно со 81,5%, потоа доаѓа јамското дрво со 10—11% и шиповите со 6—8%. Другите обли и делкани сортименти зафаќаат сосема незначително учество (0,4 до 0,8%). Исто така, од податоците во претходните табели може да се виде дека, иако огревно дрво не е пуштено за сплаварење, тоа се јавува на браната Росоман. Ова огревно дрво е, заправо, дрвната маса од општените и искршени технички сортименти.

## 2. 2. Услови за работа, нормативи и трошоци за плаварењето

Условите за работа при плаварењето воопшто, па и во Македонија, биле доста тешки. Така, од записниците и извештаите за извршената работа-плаварење по реката Црна за периодот 1952—1958 година може да се констатира дека плаварската дејност била доста напорна работа. Оваа дејност се одвива претежно на пролет, на есен и зиме, кога има и најголеми води. Се работи под ведро небо, под лоши временски услови. Работниците немале добар алат и опрема, немале нужно сместување и редовно снабдување со потребните прехранбени артикли.

И покрај тешките услови за работа на плаварењето, во периодот по ослободувањето се прават големи напори за исполнување на предвидените задачи, за навременото снабдување на пиланските капацитети со потребната дрвна сировина, за навремено и нормално снабдување и задоволување на потребите за обновата и изградбата на нашата земја.

Потребното време за плаварење по Црна зависи пред сè од должината на релацијата за плаварење, од големината на трифтот, сезоната на плаварење, димензиите на одделните дрвни сортименти и сл.

Поконкретни податоци за потрошениот време, за ангажираниота работна сила, односно за нормативите и издатоците за работна рака, добиваме од извештаите за извршеното плаварење во текот на 1955/56 година. Од овие извештаи се гледа дека:

— Првиот трифт од  $4.202 \text{ m}^3$ , пуштен од Клинска Леса во Црна на 1. XI. 1955, на браната Росоман пристигнал на 2. I. 1956 год. За рампирање на овој трифт, на складот на Клинска Леса се работело 30 работни дена, со просечно ангажирани 49 работника на ден, или вкупно потрошени 1.470 работнико дена, што по тогашните цени чинело 808.500 дин. На плаварење на овој трифт се ангажирани 45 работника за 62 работни дена, се потрошени 2.790 работнико дена во вредност од 1.534.500 дин., а пак за вадење на  $3.684 \text{ m}^3$  од истиот трифт, биле ангажирани 25 работника за 84 работни дена (2.100 работнико дена), за што биле потрошени 672.000 дин.

— Вториот трифт од  $2.180 \text{ m}^3$ , од Клинска Леса бил спущен на 12. V. 1956 год. а на браната Росоман пристигнал на 15. VI. 1956 год. За рампирање и слагање на складот Клинска Леса биле ангажирани 43 работника за 6 работни дена (258 работнико дена), за што биле исплатени 141.900 дин. За плаварење на овој трифт биле ангажирани 43 работника за 25 работни дена (1.075 работнико дена) а потрошени 596.250 дин., а пак за вадење од реката-брраната на  $1.059 \text{ m}^3$  од истиот трафт биле ангажирани 17 работници за 14 работни дена (238 работнико дена), за што се исплатила сума во вредност од 76.160 дин. (таб. бр. 3).

Таб. бр. 3. Број на денови, ангажирана работна сила, нормативи и издатоци за плаварењето по реката Црна во 1955/1956 год.

	Број на трифтот и количина м <sup>3</sup>	Број на раб. денови	Број на работни работни.	Работника дена	Дневница дин	Вкупно дин.*
	1	2	3	4	5	6
<b>1. Фаза — РАМПИРАЊЕ И ПРИПРЕМА ЗА ПЛАВАРЕЊЕ</b>						
Трифт I: 4.202	30	49	1.470	550	808.500	
Трифт II: 2.180	6	43	258	550	141.900	
СЕ:	6.382	36	(48,0)	1.728	(550)	950.400
<b>2. Фаза — ПЛАВАРЕЊЕ ПО РЕКАТА ЦРНА</b>						
Трифт I: 4.202	62	45	2.790	550	1.534.500	
Трифт II: 2.180	25	43	1.075	550	591.250	
СЕ:	6.382	87	(44,4)	3.865	(550)	2.125.750
<b>3. Фаза — ВАДЕЊЕ ОД РЕКАТА ЦЕНА НА БРАНАТА РОСОМАН</b>						
Трифт I: 3.684	84	25	2.100	320	672.000	
Трифт II: 1.059	14	17	238	320	76.160	
СЕ:	4.743	98	(23,8)	2.338	(320)	748.160
Вкупно:	(5.978)	221	(35,9)	7.931	(482)	3.824.310

Од претходните податоци може да се констатира дека за двата трифта плаварени кон крајот на 1955 и почетокот на 1956 година биле ангажирани и потрошени:

- за рампирање на 6.382 м<sup>3</sup>: 1.728 раб. дена или 3,89 м<sup>3</sup>/раб. ден односно 149 дин./м<sup>3</sup>;
- за плаварење на 6.382 м<sup>3</sup>: 3,865 раб. дена или 1.65 м<sup>3</sup>/раб. ден, односно 333 дин./м<sup>3</sup>;
- за вадење на 4.743 м<sup>3</sup>: 2.338 раб. ден или 2,03 м<sup>3</sup>/раб. ден, односно 158 дин./м<sup>3</sup>;
- односно за средно плаварени 5.978 м<sup>3</sup> се потрошени вкупно 7.931 работнико дена, или 0,75 м<sup>3</sup>/раб. ден, односно 640 дин./м<sup>3</sup>.

\* По тековни цени.

Како што истакнавме, транспорт на дрво по реката Црна, поточно плаварење, се врши сè до 1958 година. По ова, и плаварењето на дрво во Македонија, кое, како што видовме, во периодот по ослободувањето се врши само по реката Црна, престанува да постои како стопанска дејност и како економско-историска нужност. Во меѓувреме, во нашата република се изградени стотици километри јавни и шумски патишта, се набавени голем број превозни средства (камиони) за транспорт на дрвото од шумата до потрошувачките центри. Сето ова придонесува транспортот на дрвото по нашите реки, поточно по реката Црна, да стане неекономичен и нерентабилен и во целост да биде заменет со камионскиот превоз по камионските шумски и другите јавни патишта. Патниот транспорт на дрвото, особено комионскиот, сè повеќе си го добива своето вистинско значење во превозот на дрвото. Со ова се отстранети скоро во целост тесните грла во извозот на шумските сортименти и се создадени поволни услови за здрава основа за понатамошен сèвкупен развиток, како на шумското стопанство, така и на индустријата за преработка на дрвото, па и на вкупното македонско стопанство.

### 3. ЗАКЛУЧОЦИ

Транспортот на дрво по реките во Македонија датира од најстари времиња.

По реките Црна и Вардар, до Солун, транспорт на дрвото се вршел сè до балканските војни. По овој пат, дрвото од македонските шуми се транспортирало до брегот на Егејското Море (Солун), а оттука до многу земји во Европа и Блискиот Исток.

По Втората светска војна, за транспорт на дрво е вршено плаварење по реката Црна. Се плавари сè до 1958 година. Во периодот од 1952/53, па до 1958 година, по реката Црна, просечно годишно се плаварени по 9—10.000 м<sup>3</sup> иглолисна техничка облов-винт, при што околу 82% биле трупци за бичење.

Плаварењето, како вид транспорт на дрвото по вода, по ослободувањето има особено значење за шумското стопанство и за индустријата за преработка на дрвото, како и за вкупното наше стопанство.

Со брзиот развој на нашето стопанство се развиваат и шумарството и индустријата за преработка на дрвото во Македонија. Се градат патишта и други поекономични сообраќајни објекти, се набавуваат нови современи и поекономични транспортни средства за транспорт на шумски сортименти, а плаварењето, како вид на транспорт станува сè понеекономично и се истиствува од нашата практика.

Неекономичноста и нерентабилноста на плаварењето по реката Црна, покрај другото, произлегуваат и од следниве причини:

— Плаварењето ангажира голем број работна рака, односно големи издатоци за работна сила;

— Голем број претовари и растовари на дрвото од шумата до потрошувачките центри;

— Оштетување на техничките дрвни сортименти и губење во квалитетот на дрвото и техниката;

— Плаварењето трае долго, така што во однос на другите видови транспорт на дрво, доаѓа до неусогласеност меѓу транспортните можности и дрвопреработувачките потреби.

И покрај претходните недостатоци, транспортот на дрвото по вода по реките Црна и Вардар во минатото воопшто, претставувал една нужност и имал посебно стопанско значење не само за шумското стопанство и преработката на дрвото, туку и за целото македонско стопанство.

### Л и т е р а т у р а

1. Дваесет и пет години ЗООЗТ „Страшо Пинџур“ Кавадарци. Монографија, Кавадарци, 1978.
2. Договор бр. 2965 од 31. XII. 1958, склучен помеѓу ШИП „Црн Бор“ Прилеп и СРЗ „Душан Куриќ“ с. Росоман.
3. Енциклопедија Југославије, 5. Југос-Мак., Загреб MCMLXII, стр. 652—653.
4. Записник бр. 6536 од 25. XII. 1953, од брана Росоман.
5. Записник бр. 4814 од 18. X. 1954, од брана Росоман.
6. Записник бр. 1257 од 26. III. 1956, од брана Росоман.
7. Записник од 20. VII. 1954 год. од брана Росоман.
8. Записник бр. 4840 од 15. X. 1956, од брана Росоман.
9. Записник бр. 64 од 15. X. 1957, од брана Росоман.
10. Записник бр. 6976 од 31. XII. 1958 од брана Росоман.
11. Извештај за извршена работа на брана Росоман за 1955/56 год.
12. Историја на македонскиот народ, Книга прва, Скопје 1969.
13. Историја на македонскиот народ, Скопје 1972.
14. Инж. Драгољуб С. Петровиќ: Шуме и шумска привреда у Македонији (у округу Тиквешком). Шум. лист бр. 9/1925.
15. Триесет години ДИК „Црн Бор“ Прилеп. Монографија, Прилеп 1975.
16. Фран Туѓан: По Македонија, путничке слике и дојмови. Загреб. 1921/1925 година.
17. Шумарска енциклопедија, 2. Кос-Жут., Загреб, MCMLXIII, стр. 267, 460, 461.

## ZUSAMMENFASSUNG

### OEKONOMISCHE BEDEUTUNG UND NOTWENDIGKEIT DES HOLZTRANSPORTS AN FLUESSERN IN MAZEDONIEN IN DER VERGANGENHEIT

M-r Blažo DIMITROV

Der Holztransport an Flüssen in Mazedonien ist eine der ältesten Uebertragungsarten des Holzes vom Wald bis Konsumzenter.

Es gibt dafür, seitdem dieser Transportart verrichtet wurde, weder präzise und greifbare Angaben noch auf welcher Weise und in was für einem Umfang. Für den Holztransport am Fluss Crna und Vardar bis Saloniki (Thessaloniki) entlang finden wir gewisse Angaben zwischen zwei Weltkriege.

In zweitem Weltkrieg wurde der Flusstransport am Crna bis zum Sägewerk in Gracko bei Stobi durchgeführt. In der Periode von 1952—1958 wurde jährlich im Durchschnitt 9—10.000 m<sup>3</sup> nadelförmiger Rundhölzer, von deren etwa 82% an Kieferrundhölzer zum Sägen fällte, an Flüssen transportiert.

Obwohl der Flusstransport in Mazedonien nach Befreiung unökonomisch und unrentabil war, wurde hinsichtlich damaliges Entwicklungsgrades der Produktionkräften (Transport- und Verkehrsmittel) doch notwendig und von ökonomischer Bedeutung für Forstwirtschaft sowie für die Holzverarbeitungsindustrie und für die gesamte mazedonische Wirtschaft.

М-р инж. Ристо КЛИНЧАРОВ — Скопје

## **ЗАВИСНОСТА НА ВИБРИРАЊЕТО НА ПИЛОВИОТ ЛИСТ И КВАЛИТЕТОТ НА РЕЖЕЊЕТО КАЈ ЛЕНТОВИДНА ПИЛА- ТРУПЧАРА ОД ВИСИНата НА РЕЖЕЊЕТО И ДЕБЕЛИНАТА НА ШТИЦите**

### **1. Вовед**

На квалитетот на режењето на примарните пилански машини денеска се посветува сè поголемо внимание, бидејќи од него зависи во прв ред процентот на искористувањето на режената граѓа при нејзината понатамошна обработка во полуфинални или финални производи.

Практичното значење на квалитетното режење во пиланското производство се огледува во полесниот пласман на квалитетно изрежените штици, во економичноста на самото режење (големината на надмерот што мора да се дава во случај на неквалитетно режење, декласирањето на неквалитетно изрежени штици), во изборот на режимот на режењето и во изборот на пиланските машини за дадена технологија на преработка.

Квалитетот на режењето зависи од многу фактори како што се: големината на елементите и геометријата на разниот алат, стабилноста (вибрирањето) на разниот алат во процесот на режењето, режимот на режењето, видот на дрво и др. Еден од доста битните фактори кои делуваат врз квалитетот на режењето, а е досега послабо испитуван е и вибрирањето на резниот алат во процесот на режењето кај примарните пилански машини. Вибрирањето на резниот алат (пиловиот лист) кај лентовидните пили има битно значење, бидејќи кај овие машини, во текот на самото режење, висината на работниот дел на пиловиот лист меѓу двете водилки се менува во зависност од висината на ержењето, а со тоа и можноста за негово помало или поголемо вибрирање директно се одразува врз самиот квалитет на режењето. За оваа цел во најново време кај ленточните пили се поставуваат индучни снимачи, за снимање на вибрирањето на пиловиот лист во процесот на режењето, кои во даден момент на прекумерно вибрирање на листот даваат светлосен сигнал, предупредувајќи дека делувањето на некој фактор во процесот на режењето е надвор од дозволените граници.

Имајќи го предвид значењето на квалитетното режење кај примарните пилански машини, извршивме преглед на расположивата стручна и научна литература од ова аобласт, при што установивме дека во однос на квалитетот на режењето досега најмногу е работено врз изнаоѓање и усвојување на разни критериуми и инструменти за искажување и мерење на одделните елементи на квалитетот на режењето (Л. 1, 4, 6, 7, 8, 10), како и зависноста на одделните елементи на квалитетот на режењето од видот на дрвото, големината и геометријата на елементите на резниот алат и некои кинематски фактори (Л. 2, 3, 5, 8, 9), додека во однос на избирањето наработниот алат, како фактор кој директно делува врз квалитетот на режењето, кај нас не е работено. Некои испитувања во однос на стабилноста (избирањето) на новопроизведените кружни пилови листови, преку индуцитно снимање, вршени се од страна на ЩДВУ-Братислава. (Л. 11, 12).

## 2. ЦЕЛ И МЕТОД НА ИСТРАЖУВАЊАТА

Користејќи го студискиот престој на ВШЛД — Дрварски факултет во Зволен-ЧССР, во научно-истражувачката лабораторија на овој факултет спроведовме истражувања во однос на зависноста на избирањето на пиловиот лист и квалитетот на резот кај летовидната пила-трупчара „ДРКА“—1600 од висината на режењето и дебелината на штиците.

Целта на нашите истражувања е да установиме дали вибрирањето на работниот алат кај лентовидните пили зависи од висината на режењето и дебелината на штиците, и како тоа се манифестира врз рапавоста на резната површина.

За спроведување на самите истражувања најпрво беше извршено испитување и воспоставување на техничката исправност на машините и подготвување на работниот алат-пиловиот лист.

Машината на која се спроведени истражувањата, како што веќе нагласивме е лентачна пила — трупчара „ДРКА“—1600 од полско производство со следните технички карактеристики:


- Дијаметар на тркалата 1600 мм
- Макс. должина на пилниот лист 10564 мм
- Макс. должина на пилниот лист 10314 мм
- Ширина на пилниот лист 230 мм
- Дебелина на пилниот лист 1,6 мм
- Макс растојание меѓу листот и куките за прицврстување на трупецот 1050 мм
- Брзина на режењето 48 м/сек
- Работна брзина на количката 0-50 м/мин
- Повратна брзина на количката 0-70 м/мин
- Јачина на главниот мотор 75 KW
- Јачина на сите мотори во системот 125,9 KW

Пиловиот лист со кој е извршено самото режење при спроведените истражувања, подготвен е и контролиран во механичката работилница на споменатата лабораторија со следните негови параметри; профил на забите „NU“ (според меѓународната ознака), должина на листот  $L=10.480$  mm, ширина на листот  $B=200$  mm, дебелина на листот  $S=1,6$  mm чекор на забите  $t=50$  mm, висина на забите  $h=14$  mm, проширување на забите  $\Lambda=0,7$  mm, преден агол на режење  $\mu=20^\circ$ , агол на режењето  $\beta=50^\circ$  и заден агол на режењето  $\alpha=20^\circ$ .

За спроведување на самите истражувања избрани се два трупци од обична смрна (*Picea excelsa*), наполно здрави, прави и полнодрвни со димензии: дијаметар на дебелиот крај  $D=65$  cm, на тенкиот крај  $d=66$ , за вториот трупец со должина  $L=4,10$  m за двата трупца. Трупците беа од зимска сеча со средна влажност во моментот на режењето 46, 73% за првиот и 47,56% за вториот трупец, што може да се смета за приближно иста.

За да се овозможи следење на зависноста на вибрирањето и квалитетот на режењето од висината на режењето и дебелината на штиците, начинот на режењето е спроведен така што, најпрво од секој трупец се изрежени по две призми и тоа од првиот со висина  $H=160$  mm и  $H=200$  mm, а од другиот со висина  $H = 240$  и  $H = 280$  mm. Вака добиените призми понатаму се режани со избраниот пилов лист и тоа со две дебелини на штици 28 и 58 mm, по претходно изработена матрица на режење и застругување на штиците на челата од призмите, како што е тоа прикажано на сл. 1.

Режимот на режењето, под кој се подразбираат брзината на главното движење, односно брзината на режењето (V) и брзината на помошното движење, односно брзината на поместува-




тъето ( $U$ ), беше константен во текот на целото експериментално режење со брзина на режење  $V=48$  м/сек и брзина на поместување  $U=20$  м/мин.

Вибраирањето на пиловиот лист во процесот на режењето е снимано со помошта на индушен снимач JOERG -- KG Тур — ZO кој се состои од индушен калем-сонда, прицврстена на горната водилка на пиловиот лист, која ги пренесува вибрациите на листот, лево и десно од неговата нормала, до еден транзисторски заливач кој има амперметарска скала од 0—9 на едната и од 0—9 на другата страна. Поставувањето на сондата и дотерувањето на снимачот е прикажано на сл. 2.

Заради нормално следење на величините на вибраирањето на пиловиот лист, кај поедините резови со индушенот снимач

Сл.2 – Поставување на снимачот JOERG-KG




Растојанието од сондата А до листот на пилата треба да биде 2 мм., притоа копчето С мора да биде во назначената положба, а стрелката В се дотерува на нулти-положба со поместување на сондата.

JOERG-KG е поврзан амперметарски осцилограф WAREG — Чехословачка, кој врши регистрирање на вибрациите во вид на профилограм, по целата должина на резот. Од овие профилограми подоцна е вршеноочитување навибрирањето на секој рез при соодветна висина на призмите. Заради правилноочитување навибрирањето од самите профилограми извршено е калибраирање на отстапувањата во зоната на сондата со помошта на два микрометарски компаратори, скалата на индуциниот снимач и вредноститеочитани на уцртаниот профилограм од амперметарскиот осцилограф. Врз база на ова калибраирање е установено дека секој  $0,0545$  мм прочитан на профилограмот од осцилографот одговара на  $0,0545$  мм отстапување на пиловиот лист од неговата нормала во зоната на сондата.

Самотоочитување на профилограмите е вршено така што сеочитувани максималните вредности за вибрирање на двете страни од  $0,01$  мм, а добиените вредности се множени со установениоткофициент при калибраирањето  $0,0545$  и впишувани во посебен формулас за секој рез, при соодветна висина на призмата.

Мерењето на рапавоста на резната површина е извршено кај секој рез од двете страни, по 5 мерења на секои  $0,5$  м должина, или вкупно по 35 мерења на секоја страна, односно 70 мерења за секој рез. Бидејќи е извршено режење на 4 призми со по 10 реза, вкупниот број мерења за рапавоста изнесува  $40 \times 70 = 2800$ . Самото мерење е извршено по критериумот  $R_{max}$  со помошта на инструмент профилометар-компаратор со фланша, по конкретна метода. Самиот инструмент е изработен во одделението за прецизна механика на веќе споменатата лабораторија на Дрварскиот факултет во Зволен, прикажан на сл. 3.

Референтната должина при самите мерења, која, всушност, претставува и должина на фланшата на инструментот, е избрана врз база на досегашните искуства од оваа област (Л. 2, 5, 9), т.е.



Сл. 3. Профилометар — компаратор со фланша

изнесува 50 мм, додека заобленоста на врвот од мерната игла изнесува 0,25 мм, а самата точност на очитувањето со овој инструмент изнесува 0,001 мм. Мерење на рапавоста е вршено на наполно здрави и од глуждови чисти места, а измерените вредности се пишувани во посебни формулари посебно по страни на секој рез и висина на призма.

### 3. РЕЗУЛТАТ ОД ИСТРАЖУВАЊАТА И ДИСКУСИЈА

Врз база на измерените вредности за вибрирањето на пиловиот лист и рапавоста на резната површина извршена е статистичка обработка на сметачи UVT — ТЕСЛА — Чехословачка. Добиените средни вредности за вибрирање и рапавоста се изнесени во таб. 1.

Посматрајќи ги податоците во табелата се забележува дека средните вредности за вибрирањето на пиловиот лист и рапавоста на резната површина се највисоки во централната зона на трупецот, а одејќи кон периферните зони опаѓаат. Оваа појава

Средни вредности за вибрирање на пиловит лист ( $f$ ) и рапавоста на резната површина ( $R_{max}$ ) по резови за секоја висина на призма

Таб. 1

Вис. на приз. (мм)	Деб. на штици. (мм)	Рез. (мм)	мак. (мм)	Висина на призмата (мм)	Деб. на штици. (мм)	Рез. (мм)	мак. (мм)
160	28	1	431	240	0,338	1	505
		2	489		0,338	2	551
		3	550		0,458	3	584
		4	581		0,458	4	627
		5	609		0,542	5	651
		6	614		0,625	6	709
		7	626		0,708	7	736
	58	8	528		0,501	8	627
		9	509		0,432	9	573
		10	461		0,213	10	564
200	28	1	480	280	0,417	1	575
		2	522		0,583	2	636
		3	564		0,625	3	694
		4	609		0,708	4	726
		5	647		0,708	5	739
		6	659		0,725	6	795
		7	671		0,736	7	811
	58	8	543		0,542	8	695
		9	518		0,560	9	632
		10	488		0,458	10	587

во однос на рапавоста ги потврдува резултатите од поранешните истражувања (Л. 2, 5, 8, 9), односно дека рапавоста на резната површина е поголема во радијалните резови од рапавоста во тангенцијалните резови при исти други услови на режење. Од истата табела, исто така, се уочува и извесна зависност на вибрирањето и рапавоста од висината на режењето-призмата и дебелината на штиците.

Кумулативни средни вредности за рапавоста на резната површина ( $R_{max}$ ) и вибрирањето на пиловиот лист (f) кај соодветните висини на призми и дебелини на штици

Таб. 2

Висина на призма (мм)	Деб. на шти. (мм)	мак. (мм)		Висина на призмата (мм)	Деб. на шти. (мм)	мак. (мм)	
160	28	557	0,488	240	28	623	0,655
	58	495	0,382		58	588	0,588
200	28	591	0,566	280	28	710	0,935
	58	516	0,520		58	638	0,749

За подобра прегледност на оваа зависност, врз база на кумулитивните средни вредности за вибрирањето и рапавоста, табела 2, даден е табеларен приказ на релативниот однос помеѓу овие средни вредности, висината на призмите и дебелината на штиците, таб. 3 и 4.

Релативни односи на средните вредности за вибрирањето на пиловиот лист (f) и рапавоста на резната површина ( $R_{max}$ ) помеѓу одделните висини на призми при исти дебелини на штиците

Таб. 3

Дебелина на штиците (мм)	Висина на призмите (мм)							
	160		200		240		280	
	мм	%	мм	%	мм	%	мм	%
28	0,488	100	0,566	135,98	0,655	134,21	0,935	191,6
	0,382	100	0,520	135,08	0,588	153,9	0,749	196,1
58	557	100	591	106,10	623	111,6	710	191,6
	495	100	516	104,24	588	118,8	638	128,9

Релативни односи на средните вредности за вибраирањето на пиловиот лист ( $f$ ) и рапавоста на резната површина ( $R_{max}$ ) помеѓу одделните дебелини на штици, при исти висини на призми

Таб. 4

Дебелина на штиците (мм)	Висина на призмите (мм)							
	160		200		240		280	
	мм	%	мм	%	мм	%	мм	%
28	0,488	100	0,566	100	0,655	100	0,935	100
58	0,382	78,28	0,520	87,31	0,588	89,77	0,749	80,11
	мм	%	мм	%	мм	%	мм	%
28	557	100	591	100	623	100	710	100
	495	88,87	616	87,31	588	94,38	638	89,86

Од приложените табели за релативниот однос на средните вредности за  $f$  и  $R_{max}$ , меѓу одделни дебелини на штици и висина на призми, при неизменети други услови на режење, јасно се гледа дека најголеми вредности за вибраирањето на пиловиот лист и рапавоста на резната површина се јавуваат кај висина на призмата 280 мм и тоа при двете дебелини на штици, како и тоа дека кај сите висини на призми поголеми вредности за  $f$  и  $R_{max}$  се јавуваат кај дебелина на штиците 28 мм, т.е. кај потанките штици. Од ова јасно се гледа зависноста на вибраирањето на пиловиот лист и рапавоста на резната површина од висината на призмата и дебелината на штиците, односно со зголемувањето на висината на режењето се зголемуваат и вибраирањето на пиловиот лист и рапавоста на резната површина, додека кај дебелината на штиците имаме обратен случај, т.е. со зголемување на дебелината на штиците стабилноста на листот е поголема, односно вибраирањето на листот помало, а и рапавоста на резната површина е помала при поголема дебелина на штиците.

Бидејќи не можеме да се потпреме само на релативниот однос на средните величини при установување на некоја зависност, извршена е посебна статистичка обработка заради установување на значењето на разликите помеѓу средните вредности, т.е. за сигнifikантноста на овие разлики. Вршејќи тестирање на податоците за двете дебелини на штици при исти висини на призми, како и на податоците за исти дебелини на штици при различни висини на призми, установлено е дека сигнifikантна разлика постои кај сите висини на призми, помеѓу испитуваните дебелини на штици, како и кај двете дебелини на штиците, помеѓу испитуваните висини на призми.


За да се добијат што поблиски показатели на споменатата зависност извршена е и статистичка обработка на податоците по методот на коваријанса, при што е одредена корелациона зависност на средните величини за вибрирањето и рапавоста помеѓу испитуваните висини на призми и дебелина на штици. Кај поедините висини на призми е установена јака корелациона зависност на величините за вибрирањето и рапавоста од дебелината на штиците и тоа така што, до колку е дебелината на штиците поголема, вибрирањето на листот и рапавоста на резната површина се помали, што значи дека при режење на потенки штици имаме поголемо вибрирање на листот и поголема рапавост на резната површина, односно полош квалитет на самото режење. Исто така, јака корелациона зависност на величините за вибрирањето и рапавоста постои од висината на призмите, кај двете дебелини на штици. Оваа зависност е таква што, до колку е висината на призмата поголема, поголемо е и вибрирањето на листот на пилата и рапавоста на резната површина.

Заради подобра илустрација на зависноста на вибрирањето и рапавоста од висината на режењето и дебелината на штиците при неизменети други услови на режење, даден е и графички приказ на дијаграм 1, 2, 3, и 4, врз база на кумулативните податоци за овие величини.


Од приложените дијаграми и досега изнесеното за вибрирањето на пиловиот лист и рапавоста на резната површина кај лентовидната пила-трупчара при обработка на смрча јасно се гледа дека:

— Вибрирањето на пиловиот лист, чии средни вредности во нашите истражувања изнесуваат од 0,382—0,488 mm кај висина на призма 160 mm и 0,749—0,935 mm кај висина на призма 280 mm, е во зависност од висината на призмата и тоа така што со зголемувањето на висината на призмата се зголемува и вибрирањето на листот. Ова е и реално да се очекува бидејќи при поголема висина на призмата имаме и поголема должина на активниот дел од пиловиот лист, поради подигнувањето на горната водилка на листот за соодветна висина на режење, како и поголем отпор на режење, кој произлегува од зголемената висина на самото режење, кои, секако придонесуваат и за поголемо вибрирање на листот т.е. помала негова стабилност.


— Вибрирањето на пиловиот лист, чии средни вредности во однос на дебелината се движат од 0,488—0,935 mm кај дебелина на штици 28 mm и 0,382—0,749 кај дебелина 58 mm, е во директна зависност од дебелината на штиците и тоа обратно пропорционално, т.е. со зголемувањето на дебелината на штиците вибрирањето на пиловиот лист е помало, што зборува дека при режење на подебели штици при иста висина на режење листот е постабилен отколку што е случај при режење на потенки штици. Претпоставуваме дека оваа појава се должи на поголемата



Дијаграм 1. - Зависност на вибрирањето на пиловиот лист ( ) од висината на призмата ( $H$ ), при иста дебелина на щитци




Дијаграм 2. - Зависност на вибрирањето на приковниот лист ( ) од дебелината на щитите ( $a$ ), при иста висина на призма



Дијаграм 3. - Зависност на рагавоста на резната површина ( max.) од висината на призмата (H). при иста дебелина на штиците

○--- дебелина на штици 28 мм.  
○— дебелина на штици 58 мм.



Дијаграм 4. - Зависност на рагавоста на резната површина ( max.) од дебелината на штиците (a), при иста висина на призма

нестабилност на изрежаниот дел кај потенките штици отколку што е тоа случај со изрежаниот дел кај покомпактните-подебели штици и други сортименти.

— Рапавоста на резната површина, чии средни вредности во однос на испитуваните висини на призми и дебелини на штиците се движат во границите од 495—710  $\mu\text{m}$ , појавува иста зависност како и вибрирањето на пиловиот лист, што значи, со зголемувањето на вибрирањето кај поголема висина на призма и помала дебелина на штиците се зголемува и рапавоста на резната површина, т.е. квалитетот на режењето е полош.

Во однос на рапавоста на резната површина при режење на примарните пилански машини кај нас досега се вршени истражувања од страна на М. Брежњак и В. Херак (Л. 2), Р. Гвозденовик (Л. 5) и Р. Клинчаров (Л. 9).

Според истражувањата на М. Брежњак и В. Херак (Л. 2), просечните вредности за рапавоста на резната површина кај штиците изрежани на лентовидните пили се движат во границите од 360—1210  $\mu\text{m}$ , заедно со лисјари и четинари или за четинари, ела-смрека, од 560—1210  $\mu\text{m}$ . Споредувајќи ги со резултатите од нашите истражувања, чии просечни вредности за поедините резови се движат во границите од 421—811  $\mu\text{m}$ , се знатно повисоки. Ова може да се објасни со тоа што во нивните истражувања, резултатите се добиени врз база на извршени режења на повеќе лентовидни пили од разни типови и технички карактеристики. Така, на пример, интересно е да се напомене дека при нивните истражувања работната брзина на количката, односно поместувањето на дрвото во процесот на режењето кај поедините машини, се движи 7,9 до 48,4 м/мин, додека кај нашите истражувања таа е константна и изнесува 20 м/мин. Освен ова, кај нашите истражувања бројот на мерењата е знатно повисок 35, во споредба со бројот на мерењата во претходните истражувања, 3 по страна на рез.

Кај истражувањата на М. Брежњак и В. Херак е интересно да се спомене и тоа дека тие се спроведени истовремено кај двете основни пилански машини, вертикални гатери и лентовидни пили-трупчари. При ова е установено дека и кај режењето на четинари и кај режењето на лисјари, подобар квалитет на резот кај вертикални гатери при режење на бук, односно помала рапавост на резната површина се добива кај лентовидните пили. Исто може да се констатира и од подоцните истражувања во однос на зависноста на квалитетот на резот кај вертикален гатер при режење на бук, од страна на Р. Гвозденовик (Л. 5) и зависноста на квалитетот на резот кај лентовидна пила при обработка на бук од геометријата на резниот алат и некои кинематски односи, од страна на Р. Клинчаров (Л. 9). Според овие истражувања средните вредности за рапавоста на резната површина, добиени врз база на сите

мерења кај тенденцијалните резови, кај вертикалниот гатер изнесуваат 114,89 mm, а кај ленточната пила 96,98 mm, односно за 15,59% квалитетот на режењето во однос на рапавоста на резната површина, кај лентовидните пили е подобар од квалитетот на режењето кај гатерските пили.

Се смета дека оваа појава се должи на многу поголемата брзина на режење кај лентовидните пили во однос брзината на режењето кај вертикалните гатери, како и на поповојната форма на симнатата струшка-иверка при режењето со сплеснати заби кај лентовидните пили.

### 3. ЗАКЛУЧОК

Врз база на добиените резултати од спроведеното истражување, во однос на зависноста на вибрирањето на пиловиот лист и квалитетот на режењето кај лентовидна пила-трупчара од висината на режењето и дебелината на штиците, можеме да констатираме дека:

1. — Вибрирањето на пиловиот лист е во директна зависност од висината на режењето и тоа така што со зголемувањето на висината на режењето се зголемува и вибрирањето на пиловиот лист, а аналогно на тоа се добива и полош квалитет на режење.

2. — Вибрирањето на пиловиот лист зависи и од дебелината на штиците кои се режат и тоа обратно пропорцијално, односно до колку се режат штици со помала дебелина вибрирањето на пиловиот лист е поголемо и обратно. Ова зборува дека при режење на лентовидна пила-трупчара, подобро е да се режат сортименти со поголема дебелина, а потоа тие да бидат распилувани на раstrужна лентовидна пила, која има далеку постабилен резен систем.

3. — Квалитетот на режењето изразен преку рапавоста на резната површина, исто така, зависи од висината на режењето и дебелината на штиците и тоа така што, со зголемувањето на висината на режењето се зголемува и рапавоста на резната површина, т.е. се добива полош квалитет на режење, додека со зголемувањето на дебелината на штиците се намалува рапавоста, односно се добива подобар квалитет на режењето.

Сигурно дека вибрирањето на пиловиот лист и квалитетот на режењето, освен од висината на режењето и дебелината на штиците зависат и од низа други фактори како што се: физичко-механичките својства на дрвото, вид на дрвото, разните форми и величини на геометриските елементи на резниот алат, разните кинематски фактори, затапеноста на резниот алат и др., кои не се предмет на овие истражувања, тоа јасно укажува на големите можности и потреби за понатамошни истражувања во областа на оваа материја со пообемни студиозни зафати.

## Литература

1. БЕРШАДСКИЙ А. Л.: Расчет режимов резания древесины, Москва 1967.
2. БРЕЖЊАК М. и ХЕРАК В.: Квалитета пилења на сувременим примарним пиланским стројевима, Дрвна индустрија 1—2 1970.
3. БРЕЖЊАК М.: О квалитету пилења на пиланским стројевима, Дрвна индустрија 11—12 1966.
4. БУГЛАЈ Б. М.: О деформацији површине древесине под материјалним дављеним, Древообработувајушча промишљеност, св. 8 1956.
5. ГВОЗДЕНОВИЋ Р.: Зависност квалитета реза на гатеру при обради буковине од геометрије сечива разног атата и неких кинематских фактора, Магистарски рад, Београд 1974.
6. ЈАНКОВИЋ А.: Површинска обра дрвета, (ауторизована скрипта Београд, 1975.
7. ЈАНСОН Е. Р.: Профилометар длја измеренија чистоти обработки древесине, Древообработувајушча промишљеност, св. 2, 1955.
8. КАМАЛЬДИНОВА М. Х.: О чистоти површине поломатеријалов рамној распиловки, Древообработувајушча промишљеност, св. 11. 1959.
9. КЛИНЧАРОВ Р.: Зависност квалитета реза на трачној пили при обради буковине од геометрије сечива разног алата и неких кинематских фактора, Магистарски рад, Београд, 1977.
10. SETTERHOLM V. C. i JAMES W. L.: Aparatus for determination of surfaceprofile, Madison, Rep. № 2130, 1958.
11. Sprava číslo VVT-12/74: Staticke skúšky kotučovych pil, ŠDVU-Bratislava, 1974.
12. Sprava číslo VVT-13/75: Pilorevadzkove skúšky pilovych kotučov, ŠDVU-Bratislava, 1975.

## CONCLUSION

THE DEPENDENCE OF VIBRATION OF SAWS LEAF AND THE QUALITY OF THE CUT OF A BAND-SAW FOR LOGS OF THE HEIGHT OF THE CUTTING AND THE THICKNESS OF THE PLANKS

M-r Risto Klinčarov

The se investigations are made through the working out of a simple juniper-tree on a band-saw machine for logs, so galled „DRKA“ — 1600 — Poland, in the scientific and explorative laboratory at the University of wooden industry in Zvolen — ČSSR.

Summing the results of these investigations in a relation with the dependence of the vibration of the saws leaf and the quality of the cut of the height of the cutting and the thickness of the planks, it is approved that the vibration of the sawsleaf si in a direkt dependence of the height of the cutting and the thickness of the planks, it is in a right proportion to the height of the cutting and in a vice versa proportion to the thickness of the planks. The some dependence ehts in the quadaty of the cut, which is expressed through the rougness of the surface of the cut, of the height of cutting and the thickness of the planks, it shows that with the increasing of the height of the cutting the quality of it decreases while with the increasing of the thickness of the planks it is received a better quality of cutting.

On the base of this expose, it is recommended to cut thicker parts with a band-saw for logs and later on the same parts are cut up with skraping band-saw which has more stable system of cutting.

Дипл. инж. Михаило ЈАНЧЕСКИ — Прилеп  
Дипл. инж. Леонид ТАНЕВСКИ — Прилеп

## НЕКОИ НАШИ СОЗНАНИЈА ОД СТОПАНИСУВАЊЕТО СО ЦРН-БОРОВИТЕ И БЕЛ-БОРОВИТЕ НАСАДИ ВО ВИТОЛИШКИТЕ ШУМИ

### 1. КАРАКТЕРИСТИКИ НА ШУМАТА

Стопанската единица Витолишкa шума е распространета по западните падини на Козјак, како дел од планината Нице. Климатот има локален планински карактер, се одликува со долгти ладни зими, проследени со големи снежни намети и куси свежи лета. Апсолутната максимална температура изнесува 35,6 степени, а апсолутниот минимум во јануари изнесува —11,2 до 22,6 степени. Водениот талог се движи од 557 до 935 мм годишно, или средно 703,9 mm. Климатските услови се погодни за виреење на постојните главни видови дрвја: црн бор, бел бор, бук и ела. Климатот која владее во шумата најмногу одговара на боровите и тоа како на црниот, така и на белиот, што се потврдува и со автохтоноста и со квалитетот на постојните борови шуми. Геолошката подлога се состои од две групи карпи: метаморфни и седиментни. Метаморфните карпи се застапени од гнајсот, гнајсот ги зафаќаа одделите од 1—26. Седиментните карпи го зафаќаат јужниот дел на шумата, односно одделите 26—37. Карбонатите карпи се јавуваат во вид на големи и високи карпи во долните делови на одделите 49, 50 и 56.

Структурата на површините е следнава:

Површина обрасната со шума	3642,75 ха или 77,4%
Необрасната површина — голини	644,60 ха или 13,0%
пасишта	353,90 ха или 7,4%
ливади	15 ха или 0,3%
ниви	30,80 ха или 0,7%
неплодна површина	18,90 ха или 0,5%
Вкупно	4.705,95 ха или 100%

Во стопанската единица Витолишките шуми се распространети различни видови дрвја, од кои само некои имаат стопанско значење.

ЦРНИОТ БОР е распространет на површина од 1.471,04 хектари во чист насад и во смеса со белиот бор на 931,80 хектари. Висинското расчленување почнува од 1.050 м па сè до 1450 м, а поретко и до 1.550 м надморска височина. Најмногу вирее на западните експозиции, а помалку на јужните. Формира чисти насади по најниските делови на шумата. Достигнува димензии до 90 см и висина до 30 метри; се одликува со полнодрвност на дебелото, чисто е од гранки и најчесто со мали крошки.

БЕЛИОТ БОР прави чисти насади на површина од 513,86 хектари и смесени високо стаблени насади од бел бор и ела на површина од 130 ха. Белиот бор ги зафаќа северо-источните и северните делови од шумата. Висински е распространет од 1.400 м до 1700 м надморска височина. Достигнува височина до 29 м и дијаметар 95 см.

ЕЛАТА се јавува во северниот дел од шумата, на левата страна од Дренска и Козјачка Река. Прави смесени насади со белиот бор и со буката. Достигнува височина од 30 м и дијаметар 97 м. Површините кои одговараат на елатата се ограничени, но, е запазено нејзиното ширење кон црн-боровите станишта. Таквото нејзино ширење е забележано во оделот 31 и 35.

Дабовите насади се распространети на долниот дел од шумата на површина од 397,90 ха, со слаб квалитет и не се од стопански интерес.

Структура на дрвената маса по видови дрвја:

Црниот бор има  $149 \text{ m}^3$  дрвна маса по хектар, на целата површина  $289.245 \text{ m}^3$ .

Белиот бор има  $277 \text{ m}^3$  на еден хектар, а на целата површина  $311.203$ .

Елатата има  $142 \text{ m}^3$  по еден хектар, а на целата површина  $37.813$ .

Буката има  $212 \text{ m}^3$  на еден хектар, а на целата површина  $32.379$ .

Дабот има  $31,5 \text{ m}^3$  дрвна маса на еден хектар, а на целата површина  $12.167$ .

Сета дрвна маса на Витолишките шуми изнесува  $684.880 \text{ m}^3$ . Средно на еден хектар дрвната маса изнесува  $207 \text{ m}^3$ . Ако се исклучат површините под завршен сек и младите култури, дрвната маса по еден хектар ќе биде  $269 \text{ m}^3$ .

Прирастот, кој е одреден како тековен прираст за боровите, елатата и буката, и како среден прираст за дабот изнесува:

— за црниот бор	3.128 м <sup>3</sup>
— за белиот бор	5.453 м <sup>3</sup>
— за елата	833 м <sup>3</sup>
— за буката	178 м <sup>3</sup>
— за дабот	478 м <sup>3</sup>
В К У П Н О	10.070 м <sup>3</sup>

Годишниот сечив етат според најновите одредби изнесува:

— преку голи сечи	9.983 м <sup>3</sup>
— преку прореди	2.233 м <sup>3</sup>
В К У П Н О:	12.216 м <sup>3</sup>

## 2. МЕТОДИ НА СТОПАНИСУВАЊЕ И НАЧИН НА ОБНОВА

### а) ПЕРИОД 1946—1953 година

Организирано стопанисување на Витолишката шума започна од 1946 год. Сечите се вршени секоја година прво во режија на шумска манипулација (ФЕ шума), а подоцна во режија на шумското стопанство од Битола. Искористувањето на шумите од 1952 год. го презеда Шумско-индустриското претпријатие „Црн бор“ од Прилеп. Дел од трупците се транспортирани по Црна Река до селото Росоман, каде што биле преработувани во пиланата во Градско, а мал дел во пиланата во место наречено „Гробот“ над село Витолиште.

Во стопанисувањето на боровите шуми се применуваа оплодни сочи со повеќе наврати. Ознаката на стеблата за сеча ја вршел, обично, нижиот шумарски персонал. Во одделите 4, 5, 7, 9, 11 и 13 наместо оплодна сеча се вршени сечи со голем интензитет, вистинска девастациј. Така во тој период од двете години е исечена дрвна маса од 84.925 м<sup>3</sup>, или годишно 10.615 м<sup>3</sup>. Со една неидентификувана сеча се извадени од насадите полнодрвните стебла, а се оставени старите (неквалитетни) и млади стебла, со што се создадени разредени насади, подложни на закоравување. Поради честите наврати со сечата, обновата по природен пат стана неможна, а на вештачка обнова не се одело. Оваа состојба наложуваше вештачко обновување со внесување црн-борови двегодишни садници, како единствено решение.

Истовремено започнува и смоларенето. Во прво време е со широки беленици од 9 до 12 см, како кај францускиот метод. Стеблата за смоларење не се обележувале, туку самите работници ги избирале. Подготвителните работи (беленje) се вршени во зимските месеци, а од 15 април или 1 мај се почнувало со смоларење кое завршувало околу 15 — октомври. Определено било да се врши смоларење на стебло од 30 см нагоре. Со дијаметар од 30—50 см по една беленица, а од 52 до 80 см по 2 до 3 беленици. Меѓутоа, поради слаб надзор е вршено отворање на

беленици и на стебла под 30 см дијаметар и тоа не само по една беленица, туку по повеќе.

Обновата на сечиштата од 1946 до 1954 год. течела по природен пат, со исклучок на делови од одделите 5, 8, 10 и 25 на површина од 46,6 ха, кои биле вештачки обновени во 1952 год. Другите оддели од 1954 година наваму биле оставени да се обноват по вештачки пат.

#### 6) II ПЕРИОД 1954—1970 година.

Првата шумско-стопанска основа на Витолишките шуми е направена во 1954 год. за периодот од 20 години. Во неа е предвидено стопанисување во два полупериоди, со по 10 години.

Основните насоки за стопанисување предвидувале: за боровите насади-оплодна сеча, за буковите и еловите насади — изборна сеча, а за ниско стаблените-конверзии. За голините на 564 хектари било предвидено пошумување по вештачки пат, со садници.

Оплодната сеча во боровите насади требало да биде, по можност, со краток рок на обнова — најмногу до 20 години. Во спротивно, или ќе се развијат сенколоубиви видови како буката и елата, или, пак, почвата ќе се закорави, ќе се создадат голини во шумата.

Природната прореденост во боровите шуми и нивната биоекологија условува да отпадне подготвителниот сек. Треба веднаш да се мине на оплоден сек, кој треба да е многуjak за да ја осветли почвата. Пожелно е тоа да се врши пред семенската година, со тоа што претходно почвата ќе се раздроби, било со дотурот на дрвените материјали или вештачки.

До колку насадите не се наполно зрели, со првиот зафат да се создаде еднообразен квалитетен насад; тоа значи да се сечат потенки стебла, кои се презреани, а да се остават зрелите стебла, со добро развиени крошки, за да може да дадат квалиитетно семе.

Според потребите да се извршат mestimични сечи по 3 и 5 години, а може по 3—5 год. да се извршат и завршни чеси на сите стебла, ако има подмладок. На послаби почви оплодната сеча да се изведува според условите во поголеми површини, во појаси ленти. Од 1954—1967 година со црн-боровите и бел-боровите насади е водена оплодна сеча, а обновата била природна.

Оплодна сеча била предвидена во одделите 1, 5, 6, 9, 13, 15, 17, 20, 22 и 24 со вкупна површина 948,90 хектари, и со бруто дрвна маса годишно 9.028 м<sup>3</sup>. Покрај главната сеча, бил предвиден проред, со кој се сакало да се отстранат старите и дефектни стебла. За овој вид сеча биле предвидени одделите 10, 11, 16, 19, 32, 35, 37 и 39.

Етатот годишно по горе споменатата шумско-стопанска основа бил:

— од главни сечи	9.028 м <sup>3</sup>
— од прореди	2.159 м <sup>3</sup>
В К У П Н О:	11.187 м <sup>3</sup>

Сечите не биле извршени по планот, и наместо оплодна сеча водена е изборна сеча, а со мал интензитет, при што еден ист насад бил сечен секоја втора или трета година. Вака изведуваните неодредени сечи постепено ги оптоваруваат насадите со можност на закоровување и подивување на почвата со приземна вегетација, како што се боровинки, капини, малини, папрат и други треви кои наполно го оневозможуваат природното обновување на насадите.

Ваквата состојба нè принуди да го менимем начинот на стопанисување. Од 1967 година почна поинтензивно стопанисување, со посигурен начин на обнова, а тоа е изведување на завршни сечи со вештачка обнова. Почнувајќи од 1967 па сè до 1970 год. се извршени завршни сечи во одделите 2, 5, 7, 9 и 11. Во сите тие оддели вршено е и вештачко пошумување, но не по целата површина и не наеднаш, туку постепено.

Во врска со создадената ситуација за обнова на насадите, од 1967 год. наваму почнува стопанисување со гола сеча во ленти, со вештачко обновување на црниот и белиот бор. Голи сечи во ленти се вршени во одделите 1—44, а оплодна сеча во сливот на Дренска река и Козјачка река во одделите 45 и 57.

Голите сечи во ленти се изведуваат во правец на наклонот на теренот со ширината на лентите од две висини на стеблата. Сечиштата имаат форма на ленти со ширина 50—60 метри во правец на наклонот на теренот за да не се оштетат стеблата што ќе останат по сечата и подмладокот, со дотурот на исечените дрвни сортименти.

При вештачкото пошумување, потпомогнато од налетот на семе од рабните насади, обновата на лентите се врши за време од 3—5 години. Откако ќе се изврши обнова се пристапува кон сеќење на останатите стебла. Во првите 5 години се изведува гола сеча на 50% од дрвната маса. По обновата, која задолжително е вештачка, по пет години се сече останатата дрвна маса. Значи, за една стопанска периода од 10 години се врши сеча и обнова на насадот.

Од вкупната површина на сечи кои се извршени во 1970 год. на 515 ха обновена е површина од 285 ха, а останува да се обноват уште 230 ха. Во овие оддели беше извршена завршна сеча при нецелосна обнова.

Ситуацијата на шумата со разбиен скlop, обраст од 0,4—0,6, услови да се премине на завршен сек, во исклучок на заштитниот појас.

Таб. 1. Површини со завршен сек (голи сечи) од 1967—1970 год и состојбата на новата обнова во 1971 година

Оддел	Отсек	Површина	Обновени	Необновени
2	a	54,30	27,30 ха	27 ха
3	a	76,40	22,40 ха	54 ха
4	a	89,75	24,75 ха	65 ха
5	a	82,20	44,20 ха	38 ха
7	a	117,30	84,30 ха	23 ха
9	a	95,40	62,40 ха	33 ха
ВКУПНО		515,35	285,35	230

Од горното се гледа дека во првите три години од исечените 515,35 хектари, природно биле обновени само 285,35, или 55%, а необновени 230 ха или 44%.

По пет години во 1977 година, состојбата знатно се менува, што може да се види од следната табела:

Таб. 2. Состојба во 1977 год.

Оддел	Отсек	Исечена површина	Обновена	Необновена
2	a	54,30	54,30	—
3	a	76,40	76,40	—
4	a	89,75	87,75	—
5	a	82,20	82,20	—
7	a	117,30	117,30	—
9	a	95,40	75,40	—
ВКУПНО		515,35	515,35	—

Од табелата бр. 2 се гледа дека по осум години од сечата целата површина од 515,35 ха е обновена и тоа 80% по природен пат и 20% по вештачки пат, со садење во дупки.

Билансот на успехот на завршните сечи во периодот 1967—1977 год. во целост е следниот:

Од 1967—1970 година е извршена сеча на 515,35 хектари.

Површината на завршна сеча изнесува 515,35 хектари, а од нив:

— Обновени се вештачки 103,07 хектари.

— Обновени по природен пат 412,28 хектари.

Вкупна површина 515,35 хектари.

Наше мислење е дека до обнова на насадите дојде по природен пат:

1) Завршниот сек во одделите и голата сеча на оставениот ветрозаштитен појас со ширина од 50—60 м услови семето да падне на незакоравена почва, што овозможи природно обновување.

2) Од 1967 год. исечените површини со голи и завршни сечи се оставија на мир, како од човекот, така и од добитокот (Од 1966 год. се забрани пасење на добиток); со тоа кајмногу се помогна на природната обнова на насадите.

### в) III ПЕРИОД ОД 1971—1977 ГОДИНА

Реалната состојба на насадите од прн и бел бор во Витолишките шуми и искуството од претходните години со водење на оплодна сеча не може да гарантираат природна обнова. Досегашното стопанисување одведе до разредување на склопот на шумата. Со осветлување на почвата дојде до изгинување на шумската постилка и до нагла појава на приземната вегетација, која го оневозможува природното обновување. Тоа доведе до сознанието да се вршат голи сечи во форма на ленти, со што ќе се извади 50% од дрвната маса во првите 5 години, а по вештачката обнова на целата површина, вештачката обнова ќе биде потпомгната и од природната обнова со пагање на семето од оставениот појас на другата 50% дрвена маса.

Од стопанисувањето на овој начин во периодот 1971—1977 година, е установено дека шумите во кои се водат голи сечи во ленти се многу разредени, со склоп и обраст од 04—06, така што уште пред сечата почвата е многу закоравена, па општите услови за природната обнова се тешки.

Сечата во ленти веднаш се пошумува со двегодишни црнборови садници, но, резултатот е слаб, поради многу плевел, кој ја оневозможува егзистенцијата на посадените садници.

Најчесто се јавува висок папрат кој во текот на вегетацијата ја засенчува почвата, а со кореновиот систем ја исцрпува почвата. Штетата од папрат се јавува во текот на зимата. Во места со папрат наше искуство е да се пошумува во кордони, а меѓу кордоните да се коси папратот во текот на вегетациониот период. Секоја пошумена површина двапати да се праши во првите две години и еднаш во третата година.

Само така пошумена и негувана површина може да се развие во шума.

По голата сеча, идната година, веднаш да се интервенира и изврши пошумување на целата исечена површина. По можност, да се примени механизација во отворањето на кордоните таму каде што одговара теренот. Недостигот на работна рака од ден на ден станува поактуелен, бидејќи населението од селата во

непосредна близина на шумата се иселува. Исто така, економичноста е многу поголема со примена на механизација во подигање на шумата.

До колку теренот е стрм и не е можна примена на механизација, тогаш рачно да се копаат кордоните, со помали должини, испрекинати, што зависи од теренот. До колку теренот е покриен со камења, односно матичната карпа излегува на површина, да се изврши пошумување во дупки, 2500—3000 броја на еден хектар. Подготвителните работи почнуваат во септември, а завршуваат во ноември, со пошумувањето.

Пролетно пошумување не е можно, бидејќи е краток период меѓу зимата и летото, односно за кусо време се развива вегетацијата (Откако ќе се стопи снегот, тој период е триесет дена). Да колку првата година не се изврши вештачка обнова на насадите доаѓа до појава на приземна вегетација, која ја отежнува, или ја оневозможува обновата.

Такви примери има во одделите 16 и 17, каде што неблаговремено е интервенирано, па понатамошната обнова е тешка, и скапа.

Стручниот кадар, кој работи на теренот, треба да ги познава условите на теренот, стручно и совесно да пристапува кон вештачка обнова, во спротивно ризикот е голем. Од шума до голина патот е краток, но, од голина до шума е долг и многу тежок.

Во периодот 1971—1977 год. со гола сеча на ленти зафатена е површина од 147,72 ха. Од оваа површина вештачки се обновени со пошумување 114,78 ха. Останува за уште 34,74 ха. да се пошуми во наредната година. Инаку, годишниот обем на вештачка обнова изнесува 40,5 ха, односно секоја година се создаваат голи сечи на ленти на површина од 40,5 ха.

## ЗАКЛУЧОК

Од досегашното стопанисување со боровите шуми во Витолишките шуми во период од 20 години, може да се донесе следниов заклучок:

1) Неправилното стопанисување на црн-боровите шуми се должни на нестручното изведување на ознаката на стеблата за сеча (во периодот од 1946 до 1956 год.) според предвидениот начин на сеча-стопанисување. Бидејќи црн-боровите шуми се светлољубиви подготвителниот сек на оплодна сеча не треба да се изведува. Негово изведување и со мал интензитет создава услови за закоравување на почвата, со што се оневозможува природното обновување.

2) Не беа вршени никакви подготовки на почвата, нити беа сообразени сечите со годините на полниот урод на семе, што доведе до неуспех во природното обновување.

3) Во старите сечишта, каде што постојано се вршени зафати со слаб интензитет во основниот насад, дошло до закоравување на земјиштето, природната обнова е оневозможена и затоа е интервенирано со садење на двегодишни садници.

4) Имајќи ги предвид сите негативни последици од едно неправилно оплодно стопанисување, се помина на стопанисување на чисти сечи со вештачка интервенција, пошумување во првата година.

5) Стопанисувањето со чисти сечи во многу има голема предност. Ги намалува трошоците на искористување го спречува уништувањето на подмладокот при сеча, овозможува разровкување на почвата, со што го олеснува природното обновување на шумата. До колку природното обновување не успее, во секое време може да се изврши вештачко обновување.

6) Вештачко обновување е вршено во дупки и делумно во кордони. Силна е конкуренцијата од папратот. Во зима тој ги покрива боровите садници, па напролет (при појава на вегетацијата) ги гуши и доаѓа до сушење и нивна деформација. Затоа пошумувањето во дупки е понесигурно. Треба да се врши пошумување во кордони наместо каде што има папрат.

7) Во насади каде што се јавува белиот бор во смеса со бука и ела, не може да се применува ист начин на стопанисување (чисти сечи во ленти). Во овие насади да се стопанисува со изборни сечи.

Од нашето досегашно искуство во боровите шуми во Витолишките шуми може да се каже дека основен предуслов за успешна природна обнова е забраната на пасење, стриктно придржување на одредбите на стопанските планови, задолжително вештачко потпомагање на обновувањето на црниот бор, насекаде каде што природната обнова не успеала.

За методите на голи сечи во ленти претходната вештачка обнова е предуслов за пристапување кон завршиот сек.

#### ЛИТЕРАТУРА

- Инг. Т. Бунушевац: Техника обнове и гајање шума Београд.
- Инг. Т. Николоски Инг. С. Тодоровски: Состојба на старите сечишта и некои препораки за нивната обнова. Шумарски преглед бр. 5—6 од 1966 година.

## CONCLUSION

Noj Certains connoissances avec le tritement des pins blancs et noips des bois de Vitolichté.

(Méthodes et conditions de renonvellement)

ing. dipl. Mihailo Jančeski

ing. dipl. Leonid Tanevski

L'aktion de gapner jusqu'a — présent des bois de pin blanc et moir dans le comsinat industriel pons l production de bois, „Pin noir,”

L'aktion de gapner des bois vitolins a commencé apres la libération de 1946, en acceptant quelques manirés d'aktion de gapner, comme:

A portir de 1946 jusqua 1953, on travaillait avec dabaltge avant pin de pelit intensité. On u était donné des directions dans laction de gapner, abaltage de fecondation mais ne sapnuoit pas sur ure bose dé economie de bois, avec bequcl le renonvellement du bois ne se déranlait pas dapres le prevu.

A portir de 1971 jusqu'a 1977, on a passé á l'action de gagner avec obattage mi, en Cbemins de fer avec une semnonvemenent artificiel entier des cheminis de fer compés ef aidé par du sémence des plantes d'arbres laférales.

Une teme action de gagner a donné des résultats et amjound'-hui il n'u apas de parties non renouvellées des bois vitoliens.

Д-р Мирко АРСОВСКИ — Скопје

## ГОЛЕМИНАТА НА ЛАЖНАТА СРЦЕВИНА И ДЕБЕЛИНА НА КОРАТА КАЈ БУКОВИТЕ СТЕБЛА ВО ШУМИТЕ НА КОЖУФ, КОЗЈАК И ТАЈМИШТЕ

### 1. ВВЕДЕНИЕ

Лажната, неправа срцевина е редовна појава кај буковите стебла со одредена (поголема) страст. Познавањето на големината (учеството) на лажната срцевина кај буковите сортименти е до големо значење за дрвопреработувачката индустрија, која се алиментира со сировини од односните шумски комплекси.

Од големината на лажната срцевина зависи рандманот и структурата на класите на преработките од букови трупци. Познато е дека буковото дрво од кочанското алиментационо подрачје спаѓа во оние со најдобар квалитет во СРМ. Помалку е познато дека буковите стебла од шумите на Плачковица, Осогово, Саса и др. имаат помала лажна срцевина и потенка кора, во споредба со шумите од другите региони во СРМ.

Познавањето на лажната срцевина е од голема важност и за шумските стручњаци, кои се занимаваат со стопанисување со шумите. Со одгледувачки мерки во буковите шуми од помала и средна возраст може значително да се влијае за подоцното појавување и за намалување на зафатнината на лажната срцевина кај буковите стебла, во сите букови насади.

Познавањето на кората кај буковите сортименти има повеќекратно практично значење. Ќе го споменеме само проблемот на примопредавањето на трупците (на рампа во шума или на плац на планина) меѓу шумското стопанство и дрвопреработувачот. Во голем број шумски манипулации постои практика при премерот на трупците да се одбива по 2 см од средниот дијаметар (по 1 см двата краја) на име на кора. Оваа практика не базира на претходни проучувања на дебелината на кората. Нашите проучувања за Кожуф, Козјак и Тајмиште, покажаа дека кората е значително потенка и дека смалувањето на средниот дијаметар на буковите трупци во овие шумски комплекси, одело на штета на шумарството.

Во текот на нашите истражувања на срцевината, вршевме премер и на гнилежкот во срцевината. Патем ќе ги дадеме и тие податоци.

Големината на лажната срцевина, како и дебелината на кората, се различни во разни шумски насади и зависат од условите на месторастењето. На влажни терени и во погуст скlop и обраст, лажната срцевина се јавува порано (дури и во 60—70 год.), а во сечна зрелост (110—120 г.) достигнува поголеми димензии, во споредба со шуми на посуви терени и со „нормален“ скlop и обраст. Дебелината на кората, посебно, ги одразува условите на месторастењето, така што на подобри услови е потенка, а на полоши е подебела.

## II. ОБЈЕКТИ, МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДИКА НА РАБОТА

Нашиот придонес кон познавањето на неправата срцевина, гнило срце и кората на буквите стебла е резултат од истражувањата вршени во 1973, 1974 и 1976 година во буковите шуми на планините Кожуф (59,1% од сите премерни стебла) и Козјак (Мариовски) (23,0%) и Темјаништа (17,3%).

Обработени се 4 стопански единици, со вкупно 14 одделенија: „Дошница II“ (со 2 одделенија) Шумско стопанство „Кожуф“-Гевгелија; „Кожуф I“ (со 3 одделенија); „Разденски шуми“ (со 3 одделенија) и „Клиновски шуми“ (со 3 одделенија) — Шумско стопанство „Бор“-Кавадарци; Темјаниште (со 3 одделенија) Шумско стопанство „Лопушник“-Кичево.

Опфатен е појасот на горската (планинска) букова шума (*Fagetum montanum* Em) со надморска височина од 1.160 до 1480 м, 10 оддели се на североисточна експозиција, 3 оддели се на северозападна, два на југоисточна и еден на западна експозиција. Со чисто буков обраст се 11 оддели, додека 5 оддели се со мешан обраст со бука 0,7 и ела 0,3.

Премерени се вкупно 480 стебла, од кои 309 се соборени и премерени по наше раководство (означени во табелата и како „огледни сечи“), а 171 стебло се исечени во текот на редовни сечи, при што премерот го извршивме 2 месеци подоцна од извршената сеча.

Кроенето на стеблата и изработка на сортиментите е вршено според југословенските стандарди, така што сортиментите можеа сосем нормално да се испорачаат и преработат. Преовладуваа должини на трупците 2,0; 3,0 и 4,0 метри.

Премерот на неправата срцевина и кората е вршен со челичен метар со точност од 1 мм, на челата на трупците, накрсно. Во однапред подгответи „снимачки листови“ податоците се внесувани и делумно пресметувани. Дефинитивната пресметка е вршена во посебни „пресметкови листови“. Потоа се изработувани табеларни прегледи и графикони.

### III. РЕЗУЛТАТИ

#### 1. Зафатнини и процент на неправа срцевина и кора.

Заради заштеда на просторот ќе ги прикажеме резултатите за зафатнината и процентот на неправата срцевина (со гнилеж) и кора на заеднички две табели и 4 графикони. На овој начин може да се види и нивната меѓусебна зависност. Одделно ќе ги прикажеме резултатите од стеблата од „огледните сечи“ — табела бр. 1 од оние од „редовни сечи“ табела бр. 2.

Ова го правиме со оглед на разликата во дебелинската структура на двете групи премерени стебла, каде „редовните сечи“ има мал број стебла од II и III дебелинска класа.

На табела бр. 1 се прикажани односите на зафатнината и процентот на кора спрема бруто дебло и зафатнината и процентот на неправата срцевина, гнила срцевина, спрема нето (без кора) дебло. Од табелата се гледа дека зафатнината и процентот на кората постепено расте со зголемувањето на дебелинската класа.

Зафатнината и процентот на лажната срцевина расте со зголемување од градниот дијаметар (и староста) на стеблата.

Преглед на зафатнината и процентот на кора и на лажна срцевина зафатнината на деблото. Огледни сечи (309 стебла).

Табела бр. 1

Дебелински класи	$m^3$ на цело стебло	$m^3$ на кора	% на кора	$m^3$ нето дебло	$m^3$ лажно срце	%	$m^3$ гнило с.де	% гнило срце
20—30	0,651	0,399	0,020	5,01	0,379	0,03	7,91	0,00 0,00
31—40	1,424	1,050	0,055	5,18	1,005	0,07	6,96	0,00 0,00
41—50	2,445	1,831	0,101	5,51	1,730	0,20	11,56	0,01 0,57
51—60	4,192	3,183	0,183	5,74	3,000	0,48	16,00	0,08 2,66
61—70	5,234	3,978	0,236	5,93	3,742	0,89	23,78	0,15 4,00
71 и пов	7,766	5,867	0,367	6,25	5,500	1,51	27,45	0,41 7,45
просек	3,907	2,264	0,132	5,83	2,132	0,39	18,29	0,08 3,75

Отстапување има само кај третата дебел. класа, кадешто е помал, во споредба со втората дебелинска класа. Ова се должи на тоа што во буковата прашума на Кожуф II, Кознак и Тјамиште дебелинската класа ја чинат потиштени стебла, чија старост е релативно висока, во просек 110 години, поради неповољните услови на месторастењето (слабо развиена, потстојна, корона) со средна височина 21,4 м, така што се јавува поголема лажна (патолошка) срцевина. Стеблата од III дебелинска класа со средна височина

допълнителни съвети и подсъвети, които ще улеснят изпълнението на задачата.

Съществуващите във времето съвети и подсъвети са създадени от професионалисти и са базирани на практика и теория. Те са важни за правилното изпълнение на задачата.


Графичният приказ бр. 1 е създаден от професионалист и съдържа съвети и подсъвети за правилното изпълнение на задачата. Той е базиран на практика и теория.

### ГРАФИЧЕН ПРИКАЗ БР. 1

ЗАВИСНОСТ НА % НА КОРА,

Д. СРЦЕ И ГНИЛО СРЦЕ ОД

КЛАСАТА НА ДЕБЕЛИНА



### Класи по дебелина

24,5 м имаат подоминантна положба во склопот на короните. Условите на месторастењето се подобри и лажната срцевина е помала.

Појавата на гнила срцевина се забележува во III дебелинска класа (символично), со нагло зголемување во наредните дебелински класи. Макар што просекот од 3,75% е релативно низок, тој е резултат предимно на високата просечна старост на стеблата — 154 година во буковата прашума. Меѓутоа, загрижувачки дејствува податокот што во VI дебелинска класа гнило срце има 4,00%, а во VII дури 7,45%.

Со појавата на прогресивно гниене VI и VII дебелинска класа имаат негативен прираст во насадите на букови прашуми.

Преглед на зафатнината и процентот на кора и неправа срцевина спрема зафатнината на деблото. Од редовни сечи (171 стебло).

Табела бр. 2


Дебелински класи	м <sup>3</sup> на цело стебло	м <sup>3</sup> на дебло	м <sup>3</sup> на кора	% на кора	м <sup>3</sup> нешт. дебло	м <sup>3</sup> лажно срце	% лажно срце	м <sup>3</sup> гнило срце	% гнило срце
21—30	0,75	0,61	0,03	5,00	0,56	0,02	9,11	0,05	0,00
31—40	1,46	1,18	0,06	5,08	1,12	0,07	7,50	0,03	2,57
41—50	2,40	1,82	0,10	5,49	1,71	0,17	12,11	0,04	2,33
51—60	3,80	2,99	0,17	5,68	2,83	0,34	16,02	0,04	1,41
61—70	5,43	4,01	0,24	5,98	3,76	0,59	24,09	0,05	2,65
71-и пов	8,49	6,58	0,41	6,41	6,23	1,24	27,66	0,17	5,36
Просек	3,92	2,86	0,17	5,94	2,69	0,36	18,39	0,05	1,85


Од табела бр. 2, каде што се прикажани резултатите од премерот на кората, лажната срцевина и гнилата срцевина на букови стебла од „редовни сечи“ се гледа отстапување во однос на „огледните сечи“: помала зафатнина на кора, срцевина и гнила срцевина. Веројатно е резултат од зафатот на сеча на поквализитетни стебла од IV, V и VI дебелинска класа (што беше вообичаена практика).

На графиконот бр. 1 ги даваме резултатите о додгледните сечи за односот на процентот на кора, лажната срцевина и гнилата срцевина спрема класата по деблина од „огледни сечи“.


Од табеларните прегледи 1 и 2 и од графиконот бр. 1 се гледа закономерен однос меѓу класите по деблина и процентот на кората, лажната срцевина и гнилата срцевина, кај буковите стебла.

ГРАФИЧНИ ПРИКАЗ БР. 2





ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ БР. 4



## 2. Дијаметар на лажната срцевина и дебелина на кората.

Извршивме групирање на стеблата во три дебелински класи од по 20 см (21—40; 41—60 и 61 и нагоре). Исто така, изработивме табеларен преглед за средно моделно стебло (за сите класи по дебелина).

Пресеците ги сведовме на растојание од 0,5м.

Од табеларните прегледи 3 и 4 се гледа следново:

а) Дијаметрите на неправата срцевина на сите пресеци се релативно мали (во однос на дијаметарот на деблото). Исклучок чини само моделното стебло на дебелинската класа VI (од 61 до 70 см), каде што дијаметрите на неправата срцевина се поголеми. Таа појава може да се протолкува, и со тоа што стеблатата растеле во прашума и дека нивната просечна старост е мошне висока — 187 год. (се движи во границите од 123 до 312 години).

б) Дијаметарот на неправата срцевина, во даден пресек, е пропорционален со дијаметарот на деблото во истиот пресек. Според тоа, и правилноста на сликата (триаголник) на неправата срцевина е нормална појава. И тука се јавува отстапување кај дебелинската класа VI — каде што дијаметрите на неправата срцевина се најголеми во пресекот на 2,5 м. Под и над тој пресек дијаметрите на неправата срцевина опаѓаат (ваква форма на правата срцевина е редовна појава кај црниот бор.) Кај најшите проучувања оваа појава може да се смета и за случајна (недоволен број на податоци). Треба да се провери со дополнителни и пообемни проучувања.

в) Дебелината на кората е релативно мала. Таа констатација се однесува на сите проучувани дебелински класи:

Кај II дебелинска класа (од 21 до 40 см) се движи од 0,51 см во основниот пресек (на 30 см од земјата, каде што е најголема), до 0,25 см на највисокиот пресек на стеблото (во короната).

Кај дебелинската класа III и IV (41—60 см), во основниот пресек (на 0,40 см од земјата), дебелината на кората изнесува 0,61 см. Веќе на пресекот на 10 метри од земјата опаѓа на 0,50 см, а на највисокиот пресек во короната, како и кај сите дебелински степени се сведува на 0,25 см.

Кај дебелинската класа VI — (61—70 см), дебелината на кората на основниот пресек (0,50 м од земјата) изнесува 0,80 см; со височината-рамномерно опаѓа и на пресекот на 15 метри достигнува 0,50 см. На највисокиот пресек во короната (на 27 м) достигнува 0,25 см.

Кај средното моделно стебло (за сите дебелински класи), дебелината на кората на основниот пресек (0,40 м) изнесува 0,58 см. На височина од 4,5 метри опаѓа на 0,50 см и со зголемување на височината рамномерно опаѓа од 0,25 см во короната.

За оперативата е интересна дебелината на кората кај трупците: кај првиот трупец со должина од 4,0 м со надмер од 0,10 м (значи од основниот пресек на 0,40 м по пресекот на 4,5 м), дебелината на кората изнесува 0,54 см, или од двете страни на трупецот вкупно — 1,08 см. Сите други трупци од моделното стебло имаат кора потенка од 0,50 см, или од двете страни на трупецот помалку од 1,00 см. Според тоа, и просечната дебелина на кората кај буковите стебла во буковите прашуми на планините Кожух, Козјак и Таймиште е под 0,50 см., или збирно од двете страни на трупците помалку од 1,00 см.

Ако ја посматраме одвоено дебелинската класа VI — (61—70 см) каде што се јавува најдебела кора, ќе видиме дека кај првиот трупец со должина од 4,0 м (пресеци од 0,5 до 4,5 м.) дебелината на кората изнесува 0,70 см, или вкупно од двете страни 1,40 см. Кај следниот трупец од 4,0 м (4,5—8,5 м.) средната дебелина на кората изнесува 0,65 или двојно 1,30 см; кај третиот трупец кората е дебели средно 0,60 см или двојно 1,20 см.; кај четвртиот трупец (од просек 12,5 м до 16,5 м.), дебелината на кората изнесува средно 0,5 см, или двојно 1,00 см; кај петтиот трупец средно 0,45 — двојно 0,90 см.

Во сите случаи двојната дебелина на кората е подалеку од 2,00 см, а поблизу до 1,00 см (на која ѝ би требало да се заострят кружи при примерот на трупците во шума).

## VI. ДИСКУСИЈА И ЗАКЛУЧОК

Појавата на неправата срцевина кај буковите стебла (дендрометрички карактеристики) опстојно е проучувана од голем број истражувачи во странство и во Југославија. Додека природата и потеклото досега не се доволно разјаснети, дендрометричките карактеристики на неправата срцевина се доволно расветлени. Констатирано е дека зафатнината на неправата срцевина и нејзиниот однос спрема зафатнината на деблото варира во разни шумски комплекси, во зависност од конкретните еколошки услови, од кои поголемо влијание имаат влажноста на почвата, склопот и густината на обрастот, потоа експозицијата и т.н.

Во СРМ се вршени обемни проучувања на појавата на неправата срцевина кај буквината. Сепак, сметаме дека тие проучувања не се доволни, бидејќи не се проучени повеќе шумски комплекси и специфичните еколошки услови на некои букови и буковоелови шуми во нашата република.

Нашиот придонес кон познавањето на неправата срцевина и кората кај буковите стебла во буковите шуми, на планините Кожух, Козјак и Таймиште има локален карактер. Нашите заклучоци накусо ќе ги резимираме вака:

1. Процентниот однос на зафатнината на кората, спрема зафатнината на деблото изнесува 5,83. Најмал процент кора имаат стеблата од II дебелински степен (21—30 см) кој изнесува 5,01. Одејќи кон поголемите дебелински степени, процентот на кората расте и кај VII дебелински степен (71 см и повеќе) достигнува 6,25%.

2. Просечната дебелина на кората на деблото за сите дебелински степени (II—VII) изнесува 0,45 см. Двојната дебелина на кората (важно при премер на трупците и бонификацијата за кора) изнесува 0,90 см.

3. Дебелината на кората се зголемува со зголемување на староста на себлатата, потоа со влошувањето на условите на месторастењето, а со тоа зависи и од одгледувачките мерки во шумата.

4. Просечниот процент на зафатнината на неправата срцевина спрема зафатнината на деблото (без кора) изнесува 18,29. Почнувајќи од II дебелински степен (21—30 см) при кој достигнува 7,91%, процентот на неправата срцевина расте, одејќи кон повисоките дебелински степени со исклучок на III деб. ст. 6,96%; IV деб. ст. 11,56%; V деб. ст. 16,00%; VI деб. ст. 23,78%; VII деб. ст. —27,45%;

5. Процентот на неправата срцевина расте со зголемување на староста на себлатата (почнува да се јавува при старост од околу 80—90 години, при средно добри услови на месторастење). Еколошките услови имаат големо влијание врз почетокот на појавата и врз зафатнината на неправата срцевина во дадена шума. Особено е силно влијанието на влажноста на почвата. Ова, од своја страна, покрај постојниот воден режим во почвата, зависи и од надморската височина, експозицијата, наклонот, како и од склопот и обрастот. Токму последните два фактори може да се регулираат со систем на одгледувачки мерки, спроведувани низ сите возрасти на насадот, преку кои се влијае врз смаљување на зафатнината на неправата срцевина.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Арсовски М. (1974) Приронес кон познавањето на срцевината и кората кај црниот бор (*Pinus nigra Arn.*) на масивот Козјак (Мариовски). Шумарски гледлед бр. 3—4, Скопје.
2. Васиљевиќ Б. (1974) — Остржавање букве на подручју Зриньске Горе. Шумарски лист бр. 12 Загреб.
3. Пејовски Б. (1951) — Придонес кон познавањето на буковината во НРМ. Год. зборник том III.
4. Тодоровски С. (1961), — Упоредни истражувања на распоредот и учеството на беловина и срцевина во деблото на белиот бор *Pinus silvestris L.* и црниот бор (*P. nigra Arn.*) од Крушинио. Шумарски глед бр. 1—2 Скопје.
5. Тодоровски С. (1967) — Придонес кон познавањето на учеството на кората во буковото дрво. Шумарски гледлед 3—4 Скопје.

6. Томашевски С. (1958) Учешће и распоред неправе срчен букових стебала у господарској јединици „Равна Гора“. Шумарски лист 11—12 Загреб.
7. Угреновић А. (1950) — Технологија дрвета, Загреб.
8. Хорват И. (1948) — Истраживање техничких својстава црне боровине (*P. nigra* Arn.) Глесник за шумарске покусе бр. 19 Загреб.

## SUMMARY

### **SIZE OF FALSE HEART AND THICKNESS OF BARK AT THE STEMS OF BEECH TREES OF THE VIRGIN FORESTS OF THE MONTEAINS KOZUV, KOZJAK AND TAJMIŠTE**

**BY D-r Mirko Arsovski**

From the survey the falss heart and bark thickness of 408 beech stems felled in 6 management units of beech tree virgin forests on the mountains Kozuv, Kozjak and Tajmište we have concluded the following:

1. The avarage percentage of the bark volume in proportion to the stem volume amounts to 5,83%. In the IIad diameter class (21—30 sm) it reaches the limit of 5,01%, than gradually rises to become 6,25% for the VIIth diameter class (from 71 and up).

2. The average percentage of the false heart in proportion to the under bark measuring of stams amounts to 18,29%. With the increasement of the diameter classes it rises rapid and for II is 7,96%; III-6,96%; IV-II,56%; V-16,00%; VI-23,78, and the 7th-27,45%.

3. The average bark thickess on all section amounts to 0,45 cm or on the top and base cross section of the stem to 0,90 cm.

4. The thickness of the bark encreases with oldness of the stem. The participation of the false heartwood and the thickness of the bark encrease, too, if the conditions of the place of growth of the plants are worse, especiaaly if the humidity arises.

## СООПШТЕНИЈА

### **МЕГУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ НА ТЕМА „ТЕХНОЛОГИЈА И МЕХАНИЗАЦИЈА НА ПОШУМУВАЊЕТО ВО ПЛАНИНСКИТЕ ПРЕДЕЛИ“**

Во Софија од 8—10. 06. 1978 година се одржа меѓународен симпозиум на тема „Технологија и механизација на пошумувањето во планинските предели“.

Пред симпозиумот беше изведена тридневна научна екскурзија низ некои места во Бугарија, каде што учесниците можеа да се запознаат со достигањата на тоа поле во Бугарија.

Интересот за симпозиумот беше голем. Имено, имаше учесници од многу земји, а беа презентирани и голем број реферати. Така, на симпозиумот имаше преку 60 учесници од 19 земји и тоа од: Австроја, Бугарија, Чехословачка, Финска, Франција, Источна Германија, Западна Германија, Грција, Унгарија, Италија, Либерија, Норвешка, Полска, Романија, Шпанија, Шведска, Швајцарија, СССР и од Југославија.

Од Југославија на симпозиумот од Шумарскиот факултет во Скопје учествува: д-р Митко Зорбовски, редовен професор; д-р Димитар Крстевски, вонреден професор; м-р Петар Василев, научен соработник.

На симпозиумот меѓу другите беа поднесени и следниве реферати: Современи технологии и машини при споредувањето на пошумувачките работи за борба со ерозија; Пошумување на еродирани терени — земјишта; Мелорација на ниско-продуктивни шуми во планинските предели; Пошумување во планинските предели и примена на економични средства за пошумување; Мелиорација на ниско-продуктивните шуми во планинските предели; Хидро-мелиорации на нископродуктивните шуми; Искористување на машини за подготвување на почвата; Обновување на шумите; Методи и технологии при искористувањето на шумите во планинските реони; Нови методи за сеча, изработка и дотур на дрво со мали димензии во планинските предели; Дотур на дрва со мали димензии: За интегрираните економски оценки на системи: мерки при одгледување на насади во рамките на еден обрт.

Како што може да се види од изнесените наслови, на симпозиумот беа презентирани реферати не само во врска со пошумувањето, туку и од други области во шумарството. Сметаме дека рефератите од другите области го зголемија значењето на симпозиумот, бидејќи беа презентирани само врвни достигања од тие области.

Слободно може да се констатира дека сите материјали беа многу интересни и претставуваа последни дострели на науката од областа на пошумувањето и од другите презентирани области за работа во планинските предели.

**Др- инж. Димитар Крстевски, в. професор  
Шумарски факултет, Скопје**

### **XIII РЕПУБЛИЧКИ СОБИР НА ШУМСКИТЕ РАБОТНИЦИ ОД СР МАКЕДОНИЈА**

На 30 јуни и 1 јули 1978 година во Радовиш се одржа XIII републички собир на шумските работници од СР Македонија. Соборот го организираа: Републичкиот одбор на Синдикатот на работниците од индустриската и рударството на Македонија, Конференцијата на ССММ, Конференцијата на НТМ, Стопанска комора на Македонија, СИТИШИПДМ, Републичкиот секретаријат за земјоделство и шумарство, Собранието и општествено-политичките организации на општина Радовиш, ШИК „Плачковица“—Радовиш и Сојузот на организациите „Пријатели на шумите“ на Македонија.

XIII-от Собир на шумските работници од СР Македонија беше посветен на:  
**XI-от КОНГРЕС НА СОЈУЗОТ НА КОМУНИСТИТЕ НА ЈУГОСЛАВИЈА  
И 75 ГОДИШНИНАТА ОД ИЛИНДЕНСКОТО ВОСТАНИЕ**

Соборот се одржа на подготвениот полигон на Градскиот стадион во Радовиш. На свеченото отворање присуствуваа сите натпреварувачи, учесници на собирот и голем број работни луѓе и граѓани од Радовиш и другите места од Републиката. При икономирањето на химната знамето го подигна Киро Андонов од Виница, победникот на минатогодишниот натпревар.

Присутните граѓани, гостите и учесниците на собирот од името на градот-домаќин ги поздрави Костадин Костов, претседател на Собранието на општина Радовиш, а од името на ШИК „Плачковица“ дипл. инж. Димитар Андреев, директор на работната организација ШИК „Плачковица“—Радовиш.

Собирот го отвори Мориц Романо, претседател на Почесниот одбор на XIII-от собир на шумските работници од СРМ, претседавач на Делегацијата во Собранието на СФРЈ и претседател на Сојузот на организациите „Пријатели на шумите“ на Македонија.

На собирот присуствуваа и поголем број истакнати гости меѓу кои: Ванчо Близнаковски, претседател на Републичкиот одбор на Синдикатот на работниците од индустриската и рударството на СРМ, Христо Христоманов, републички секретар за земјоделство и шумарство на СРМ, Киро Роглев, потпретседател на Стопанска комора на Македонија, Живко Минчев, претседател на СИТИШИПДМ, Страхиил Тодоровски, декан на Шумскиот факултет во Скопје и други.

На свеченото отворање од XIII-от собир на шумските работници од СРМ беше испратено поздравно писмо до претседателот на СФРЈ и претседател на Сојузот на комунистите на Југославија другарот ЈОСИП БРОЗ ТИТО, во кое беа изразени искрени желби за успешен социјалистички развиток на нашата татковина под негово раководство.

По свеченото отворање започнаа натпреварувањата во екипна и поединечна конкуренција во теоретскиот дел: познавање на моторната пила и познавање на самоуправната практика, како и во практичниот дел: монтирање и затегнување на синцир на моторна пила, пресечување на дрво

со комбиниран рез, потсечување на стебло со моторна пила, дефинитивно потсечување на стебло со моторна пила, соборување на тенки стебла на балон, кастрење на граници, прецизно пресечување на трупец на подлога и пошумување во кордони со садилки.

Натпреварите продолжија и наредниот ден по дисциплините според правилникот и пропорциите, а резултатите ги оценуваше стручна жири комисија во состав: дипл. инж. Јуѓчо Марковски, претседател, проф. д-р инж. Димитар Крстевски, потпретседател, дипл. инж. Драгољуб Цветковски, м-р инж. Кирил Крстевски, дипл. инж. Живко Чаковски и судии на дисциплините: дипл. инж. Бошко Алексов, м-р инж. Петар Василев, м-р инж. Блажо Димитров, м-р инж. Ристо Клинчаров, дипл. инж. Момчило Полежина, м-р инж. Јосиф Димески, дипл. инж. Трајче Манев, дипл. инж. Ефтиј Поповски, дипл. инж. Благоја Серафимовски, дипл. инж. Коста Илиевски, дипл. инж. Александар Стамов, тех. Александар Спасовски и дипл. инж. Ристо Серафимовски.

По дводневното натпреварување во кое учествуваа 32 натпреварувачи од 11 основни организации на здружен труд во поединична конкуренција, на прво, второ и трето место се пласираа: Јордан Серафимов од Виница со вкупно 699 бода, Киро Андонов од Виница со 694 бода и Стефан Пешев, исто така, од Виница со 676 бора.

Во екипен пласман, првото, второто и третото место им припаднаа: Шумското стопанство „Плачковица“—Виница, со вкупно 1.393 бода, Шумското стопанство „Малешево“—Берово, со вкупно 1.249 бода и Шумското стопанство „Плачковица“—Радовиш со вкупно 1.202 бода.

Врз основа на постигнатите резултати се формира екипа од СРМ што ќе учествува на Сојузниот натпревар на шумските работници во состав: Јордан Серафимов, Киро Андонов, Стефан Пешев сите тројца од Виница, Јован Стоименов од Берово, Тодор Димитров од Радовиш, Цветко Петров од Радовиш, Атанас Јовевски од Берово, Таасе Дамјанов од Кочани, Никола Крстев од Кочани и Петар Спасов од Радовиш.

Организаторите на XIII-от Собир на шумските работници од Македонија за учесниците на собирот ги обезбедија следниве награди: во поединична конкуренција за освоеното прво место: златник со ликот на претседателот Тито, и златен медал и диплома; за освоено второ место: златник со ликот на претседателот Тито, сребрен медал и диплома; за освоено трето место: златник со ликот на претседателот Тито. Во екипна конкуренција за освоено прво место: пехар, златен медал, диплома и книга; за освоено второ место: сребрен медал и диплома и за освоено трето место: бронзен медал и диплома.

По завршувањето на теоретскиот и практичниот дел од натпреварите се одржа советување на тема: „Примена на самоуправната спогодба за животните и работните услови на работниците во шумарството“.

Собирот на шумските работници од СРМ се одржа во годината на VII конгрес на СКМ, XI конгрес на СКЈ и 75-годишнината од Илинденското востание. Преку натпреварите на Собирот, работниците од шумарството даваат свој придонес за нови постигнувања и сестран развиток на нашата социалистичка и самоуправна татковина. На овие натпревари се разменија искуствата и постигањата во работењето на нашите работници во шумарството, се манифестира настојувањето за постигнување што подобри резултати при пошумувањето на нашата земја, зголемувањето на продуктивноста на трудот во шумарството.

И покрај многу добрата организација, на натпреварите не зедоа учество поголем број шумско-стопански организации што во иднина не треба да се повтори.

На крајот заслужува да се одбележи многу добрата организација на Собирот, солидарното и коректно стручно судење на судиите и централното жири и посебно гостопримливоста на домаќините.

М-р Блажо Димитров, дипл. инж.

## **ОД СОБРАНИЕТО НА МЕБУОПШТИНСКОТО ДРУШТВО НА СОЈУЗОТ НА ИНЖЕНЕРИТЕ И ТЕХНИЧАРИТЕ ПО ШУМАРСТВО И ИНДУСТРИЈА ЗА ПРЕРАБОТКА НА ДРВОТО ЗА ОПШТИНИТЕ КАВАДАРЦИ И НЕГОТИНО**

Неодамна во свечено украсената сала на Општинското собрание во Кавадарци Мебуштинското друштво на Сојузот на инженерите и техничарите по шумарство и индустрија за преработка на дрвото на СР Македонија — за општините Кавадарци и Неготино одржа Годишно собрание, на кое присуствуваа голем број на инженери и техничари и др.

Собирот го поздрави инж. Јаким ЗИМОСКИ — претседател на Одборот за образование и директор на Шумарскиот училишен центар „Иво Рибар Лола“ во Кавадарци.

Тој во своето аргументирано излагање потенцира дека Друштвото на инженери и техничари претставува општествена и стручна сила која треба да се грижи за секој нејзин член, како и за унапредување на шумарството, дрвната индустрија и озеленувањето.

За досегашната работа на друштвото зборуваше досегашниот претседател инж. Александар ВИТАНОВ.


Уводно излагање, во кое беше опфатена и проблематиката од досегашната работа на оваа општествена и стручна организација, како и основните правци на дејствување во наредниот период, поднесе инж. Вуко КАРОВСКИ.

Акционата програма на Сојузот на инженерите и техничарите по шумарство и индустрија за преработка на дрво на СР Македонија за периодот до 1979 год. ја образложи шумарскиот техничар ИВАН ГЕОРГИЕВ.

Собранието избра Извршен и Надзорен одбор.

За претседател на Мебуштинското друштво на Сојузот на инженерите и техничарите по шумарство и индустрија за преработка на дрво на СР Македонија — за општините Кавадарци и Неготино едногласно беше избран инж. Крум АНГЕЛОВ — проф. при Шумарскиот училишен центар „Иво Рибар Лола“ во Кавадарци.

**Инж. Крум Ангелов**



## **НОВИ КНИГИ**

Многу интересни и значајни книги се издаваат во последниот период во Македонија. Сите овие книги се публикации на научни и технички теми, кои се одговараат на потребите на наше земјоделство и промишленост. Иако не се сметаат за научни, ако не и технички, публикации, тоа не отежува да ги споменем. Овие книги се публикации на научни и технички теми, кои се одговараат на потребите на наше земјоделство и промишленост. Иако не се сметаат за научни, ако не и технички, публикации, тоа не отежува да ги споменем.

Проф. д-р инж. Митко ЗОРБОСКИ

### **ЕКОНОМИКА НА ШУМСКОСТОПАНСКИТЕ И ДРВНОИНДУСТРИСКИТЕ ОЗТ**

Во август, во издание на Универзитетот „Кирил и Методиј“ во Скопје излезе од печат книгата на Проф. д-р инж. Митко ЗОРБОСКИ, редовен професор на Шумарскиот факултет во Скопје, под наслов: „ЕКОНОМИКА НА ШУМСКОСТОПАНСКИТЕ И ДРВНОИНДУСТРИСКИТЕ ОЗТ“.

Книгата, покрај воведот, содржи четири дела.

Во првиот дел, кој го носи насловот „Општо за шумскостопанските и дрвноиндустриските ОЗТ и нивната општествена функција“ е изложена материјата за шумскостопанските и дрвноиндустриските ОЗТ и нивната општествена функција и материјата за економија на шумскостопанските и дрвноиндустриските ОЗТ.

Во овој дел детално се обработени проблемите за: шумскостопанските и дрвноиндустриските ОЗТ, како организирани работни целини; задачата на шумскостопанските и дрвноиндустриските ОЗТ во општествената репродукција; фазите во процесот на општествената репродукција; и самостојноста на шумскостопанските и дрвноиндустриските ОЗТ. Исто така, детално е разработени и проблемите за целта на економијата на шумскостопанските и дрвноиндустриските ОЗТ; елементите и квалитеот на економијата на шумскостопанските и дрвноиндустриските ОЗТ.

Во вториот дел, кој го носи насловот „Вложувања во репродукцијата“ е изложена материјата за вложувањата во репродукцијата во општи црти, потоа за средствата и изворите на средства на шумскостопанските и дрвноиндустриските ОЗТ и за трошоците на ОЗТ.

Овој дел, заправо, е најобемниот дел од книгата и во него детално е разработена материјата за: основните средства а ОЗТ (поим и карактеристики, специфичности во трошењето, видови на основни средства, вредност,ревалоризација, амортизација, чување и одржување и економија на основните средства); обртните средства на ОЗТ (поим, карактеристики, класификација, обрт и големина на обртните средства, нормативни залихи, пресметка га просечно користените обртни средства и пресметка на потребните обртни средства и економија на обртните средства); изворите на средствата на ОЗТ; и трошоците на ОЗТ (поим и класификација на трошоците, динамиката на трошоците со оглед на степенот на вработеноста, граничните трошоци и калкулација на трошоците и цените).

Во третиот дел, кој го носи насловот „Резултати на репродукцијата“ целосно е изложена материјата за: резултатите на репродукцијата воопшто; формирањето и распределбата на резултатите од трудот (основи на системот на распределбата во нашата земја, формирање и распределба на вкупниот приход, формирање на доходот, распределба на доходот и распределба на средствата на лични доходи).

Во четвртиот дел, кој го носи насловот „**Економски принципи на репродукцијата**“ е изложена материјата за: економските принципи на репродукцијата воопшто (поим и значење, економски принципи на репродукцијата и квалитетот на економијата на ОЗТ, основен економски принцип и парцијални економски принципи на репродукцијата); принципот на продуктивноста (поим и значење, исказување и мерење, утврдување на нивото и утврдување на динамиката на продуктивноста, фактори на продуктивноста и мерки за зголемување на продуктивноста); принцип на економичноста (поим и суштина, мерење и исказување, утврдување на нивото и динамиката на економичноста, економичноста како израз на акумулативната способност на ОЗТ, фактори на економичноста и мерки за зголемување на економичноста); и принцип на рентабилноста (поим и суштина, мерење и исказување, утврдување на нивото и утврдување на динамиката на рентабилноста и фактори на рентабилноста).

Книгата на Проф. д-р инж. Митко Зорбоски, под горниот наслов, пополнува една голема празнина во ионака оскудната стручна литература за шумарството и дрвната индустрија во нашата земја.

Книгата е наменета пред сè за студентите по шумарство и дрвна индустрија. Меѓутоа, со оглед на начинот на обработката на материјата, таа ќе им биде од голема корист на дипломираниите инженери по шумарство и дрвна индустрија, кои се вклучени во шумарската и дрвно-индустриската практика и ги решаваат сложените економски проблеми на нивните ОЗТ. Книгата ќе биде корисна и за економистите и дипломираните инженери од другите струки што работат во шумскостопанските и дрвноиндустриските и слични ОЗТ.

Книгата на Проф. д-р инж. Митко Зорбоски е пишувана со јасен и концизен стил, богата е со примери од секодневната практика (табели и графики) што даваат можност лесно и брзо да се схвати и совлада изложната материја.

Со оглед на релативно ниската цена (50,00 дин.) сметаме дека е достапна како за студентите, така и за дипломираните инженери и економисти.

Книгата може да се набави во Универзитетската скриптарница во Скопје:

М-р Блажо Димитров